



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 — СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 21 јуни 1986
Скопје
Број 24 Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.200 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

358.

Врз основа на член 56 и 71 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 9 јуни 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕТО ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именува претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ.

II

Комисијата за претставки и поплаки има претседател и 8 члена.

III

За претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки се именуваат:

1. За претседател, Фемин Муча, член на Претседателството на СРМ.
2. За членови:
 - Кирио Никовски, претставник од РК ССРМ,
 - Софе Димитриевски, член на Советот на СРМ,
 - Кемал Мусли, член на Советот на Републиката,
 - Ели Наумовска, член на Советот на Републиката,
 - Боро Ефремов, член на Советот на Републиката,
 - Осман Мифтари, член на Советот на Републиката,
 - Д-р Иво Пухан, научен работник,
 - Бранислав Димитровски, пензионер.

IV

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-183

19 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

359.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 9 јуни 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на изречената казна затвор им се условува за 1 година на осудените лица:

1. Караманлиев Димитар Коста од Струмица, во траење од 3 месеци,
2. Керимоски Фела Браим од с. Црнилиште, во траење од 3 месеци,
3. Блажевски Петре Трајан од Битола, во траење од 3 месеци,

4. Исаимов Адем Јаја од Кочани, во траење од 4 месеци,

5. Кирова Панде Тинка од Гевгелија, во траење од 6 месеци.

II

Извршувањето на изречената казна затвор се условува за 3 години на осуденото лице:

1. Авалии Демир Ашим од Скопје, во траење од 4 месеци.

III

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Тренчевски Ристо Кирио од с. Двориште, во траење од 3 месеци,
2. Стојанов Петро Божидаир од Скопје, во траење од 4 месеци,
3. Ангелов Ѓорѓи Симеон од с. Иловица, во траење од 6 месеци,
4. Ароовски Бранко Стоил од с. Волково, во траење од 6 месеци,
5. Митревски Мојсо Симон од с. Враништа, во траење од 6 месеци,
6. Христов Кирио Ѓорѓи од Кочани, во траење од 1 година,
7. Паја Милољад Марин од с. Ново Милошево, во траење од 1 година,
8. Пешиќ Стојадин Иво од с. Алгуња, во траење од 1 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-149

9 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

360.

Врз основа на член 4 од Одлуката за користење на средствата што се издвојуваат на посебна сметка на име надоместок за развој на рудниците за јаглен („Службен весник на СРМ“ број 22/85), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ГРАДЕЖНАТА ЗАНАЕТЧИСКА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ДРИМКОЛ“ — ВЕВЧАНИ — СТРУШКО

Член 1

На Градежната занаетчиска работна организација „Дримкол“ — Вевчани — Струшко, ООЗТ производство на јаглен во Рудникот „Пискуштина“ — Вевчани ѝ се доделуваат средства во износ од 20.000.000 динари од средствата наменети за развој на рудниците за јаглен, како учество во покривањето на зголемените инвестициони трошоци кои изнесуваат 50.000.000 динари на веќе одобрената инвестиција од 333.795.000 динари од Стопанската банка — Здружена банка — Скопје од 16. 05. 1986 година за учество во финансирање за зголемените инвести-

циони трошоци за изградба на Рудникот за јаглен „Пискупштина“ со јамоки коп и отворање на рудникот со површински коп.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се даваат на корисникот без обврска за враќање.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-748/1
29 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

361.

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. Цените на обрасци што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи, изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	80,00 динари
2. Возачка дозвола	200,00 „
3. Дозвола за возач на трактор	200,00 „
4. Возачка потврда	200,00 „
5. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	200,00 „
7. Потврда за регистрација за регистрирано возило	200,00 „
8. Потврда за привремена регистрација на возило	150,00 „
9. Дозвола за поседување и носење на оружје	80,00 „
10. Дозвола за поседување на оружје	80,00 „
11. Тест за полагање возачки испит	70,00 „
12. Извод од матичната книга на родените за употреба во странство	80,00 „
13. Извод од матичната книга на венчаните за употреба во странство	80,00 „
14. Извод од матичната книга на умрелите за употреба во странство	80,00 „
15. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	30,00 „
16. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	30,00 „
17. Пропусница за премин на Југословеноко-бугарска граница во малограничен сообраќај на лица	120,00 „
18. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас	30,00 „
19. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас	30,00 „
20. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин	30,00 „
21. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	30,00 „
22. Барање за издавање пропусница во малограничен сообраќај на лица	30,00 „

II. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 15/85).

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-4991/1
28 мај 1986 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Александар Андошевски, с. р.

362.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 430 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 27 март 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 21, 26 и 27 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Организацијата на здружениот труд Фабрика на тела за расветлување „Пролетер“ во Прилеп, со референдум одржан на 19 јули 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Организацијата на здружениот труд Фабрика на тела за расветлување „Пролетер“ во Прилеп, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на членовите 21, 26 и 27 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, овие одредби се противуставни и незаконити и тоа: а) член 21 затоа што основот работен придонес за распределба на станови по мери според бодовите од аконтацијата на личниот доход врз основа на основите и мерилата за распределба на личните доходи, што не претставува фактички, туку претпоставен работен придонес на работникот мерен преку аконтацијата на личниот доход и што за фактичкиот работен придонес не содржи објективни мерила; б) член 26 затоа што предвидува основот приходи во семејството во претходната година да се пресметува не според вкупниот приход во семејството, туку само износот над 35% од просекот остварен во работната организација по член во семејството и в) член 27 затоа што овозможува двојно вреднување на стручната подготовка како основ за учество во распределбата на станови и тоа еднаш во член 21 како работен придонес преку аконтацијата на личниот доход на работникот според аналитичката процена на работите и работните задачи и вториот низ квалификацијата односно стручната подготовка во член 27 како посебен и самостоен основ.

4. На јавната расправа Судот утврди дека во член 21 од оспорениот Правилник е предвиден основот работен придонес на работникот за утврдување редоследот на првенство за распределба на станови и дека овој придонес е утврден врз основа на бројот на бодовите во аналитичката процена на работните места предвидени во Правилникот за основите и мерилата за распоредување на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и за седничка потрошувачка.

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) и член 463 од Законот за здружениот труд, самоуправни право е на работниците во организациите на здружениот труд, во согласност со Уставот и законот, да утврдат основи и мерила за определување редот на првенство за доделување на стан, со кои, ќе се оствари уставното начело на засмност и солидарност во задоволувањето на станбените потреби на работниците.

Судот смета дека при утврдувањето на основите и мерилата, според кои ќе се определува првенството во распределбата на станови, работниците, освен социјално-економските можат да предвидат и такви

основи што се поврзани со придонесот на работниот труд во работата, под услов тие да се засноваат врз објективизирани критериуми. Меѓутоа, работниот придонес, како основ за учество во распределбата на станова, треба да се земе како реализирач труд на работниот труд и постигнати резултати и тоа за подолг временски период, а не како негов претпоставен труд мерен според бодовите од аконтацијата на личниот доход врз основа на основите и мерилата за распределба на личните доходи. На тој начин, ќе се афирмира стварниот придонес на работниците со што стан ќе добијат оние работници кои немаат и кои подолго време постигнуваат позитивни резултати во работата. Основот работен придонес, пак, треба да се вреднува со објективизирани мерила.

Со оглед на тоа што во член 21 од оспорениот Правилник работниот придонес на работниот труд, како основ за распределба редот на првенство за учество во распределбата на станова, е утврден врз основа на бројот на бодовите предвидени во аналитичката процена на работите и работните задачи, а не врз основа на реализираниот труд и стварните резултати и тоа за подолг временски период, според објективизирани мерила, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 42 од Законот за станбените односи и дека е во спротивност со член 127 став 1 и 463 од Законот за здружениот труд, како и со начелото за распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

5. Судот, понатаму, утврди дека во член 26 од истиот Правилник е предвиден основот приходи во семејството за определување редот на првенство за учество во распределбата на станова, но притоа во приходи се земени само приходите на работниот над 33% од просечниот месечен приход по член во семејството во претходната година.

Во Основните начела, оддел II, став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија е предвидено неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот да ја очигнува, покрај другото, и солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секото, кои се засновани врз свеста на работните луѓе дека своите трајни интереси можат да ги остваруваат само врз тие начела. Начелото на солидарност е содржано и во член 126 став 2 од Законот за здружениот труд, според кој, покрај начелото на распределба според трудот, работниците во основната организација го применуваат и начелото на солидарност, првенствено во користењето на средствата за заедничка потрошувачка заради учество во покривањето на определени социјални и други потреби на работниот труд со понизок личен доход и на членовите на неговото семејно домаќинство.

Судот смета дека сите приходи на работниот труд треба да се земат предвид за утврдување на неговите вкупни приходи во семејното домаќинство, како основ за определување редот на првенство за учество во распределбата на станова. На тој начин ќе може да се утврди неговата материјална состојба, а преку тоа и неговиот станбен статус.

Со оглед на тоа што во член 26 од оспорениот Правилник, по основот приход во семејното домаќинство, се земаат само приходите над 33% од просечниот месечен приход по член во семејството во претходната година, а не и приходите до овој процент, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со начелото на заемност и солидарност утврдено во Оддел II, став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 2 од Законот за здружениот труд.

6. Судот исто така утврди дека во член 27 од оспорениот Правилник е предвидена стручната подготовка како посебен и самостоен основ која е вреднувана во зависност од нејзиниот степен, иако таа е веќе вреднувана во рамките на основот сложеност.

Судот смета дека стручната подготовка може да биде предвидена како основ за учество на работниците при распределба на станова, доколку не е предвидена како еден од елементите на основот сло-

женост. Меѓутоа, доколку е предвидена како еден од елементите на основот сложеност, таа не би можела да биде предвидена како посебен и самостоен основ за учество во распределбата на станова затоа што во таков случај би дошло до нејзино двојно вреднување, што не е во согласност со начелото на распределба според трудот.

Со оглед на тоа што во член 27 од оспорениот Правилник стручната подготовка е предвидена како посебен и самостоен основ за учество во распределбата на станова, иако во член 21, таа е веќе вреднувана како елемент на основот сложеност, Судот утврди дека и оваа одредба од Правилникот не е во согласност со начелото на распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 77/85

27 март 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

363.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување уставноста и законитоста на член 54 став 3 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Работната организација Фабрика за производство на челични конструкции и монтажа „Металец“ во Прилеп, донесен со референдум одржан на 18 мај 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Фабрика за производство на челични конструкции и монтажа „Металец“ во Прилеп на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената одредба од Правилникот е противуставна и незаконна затоа што со неа се исклучуваат од правото на распределба на станбен кредит сите работници кои добиле помалку од 70 бода по сите критериуми за утврдување редот на првенство и со тоа се елиминирани од распределбата на средствата за станбена изградба и покрај тоа што, според предвидените критериуми, не се сметаат за работници со решено станбено прашање.

4. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, Судот утврди дека во член 54 став 1 е предвидено, правото на добивање станбен кредит работниците да го остваруваат по ред на првенство кој се одредува по основите и мерилата утврдени за добивање на користење стан по основ на останати потреби, а листата на приоритет за добивање станбен кредит се изработува посебно за секоја намена. Редот на првенство се утврдува спрема состојбата на денот на завршувањето на конкурсот, а промените што ќе настанат по завршувањето на конкурсот немаат влијание на редот на првенство, како ни промените што ќе настанат во текот на користењето на кредитот. Во став 2, пак, истиот член е предвидено дека право на станбен кредит има и оној работник кој веќе има добиено станбен кредит, но со тоа не го

решил во потполност станбеното прашање. И на крајот, во оспорениот став 3 е предвидено дека право на станбен кредит нема работник кој по критериумите не добил најмалку 70 бода.

5. Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација го распоредуваат делот од чистиот доход за лични доходи и заедничка потрошувачка, сразмерно со придонесот кој го дале во остварувањето на доходот на основната организација. Средствата за заедничка потрошувачка што се издвојуваат од чистиот доход на основната организација, согласно член 117 став 1 од Законот за здружениот труд, се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка во кој работниците, согласно став 3 на истиот член, ги здружуваат средствата за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат од својот личен доход.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека работниците учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка, издвојувајќи дел од доходот на основната организација и дел од својот личен доход, така што сите работници, согласно утврдените основи и мерила, имаат право да учествуваат во создавањето и распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

Согласно член 463 став 1 од Законот за здружениот труд и член 42 став 1 од Законот за станбени односи, пак, работниците во основната организација на здружениот труд се должни со самоуправен општ акт да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на станбен кредит. Исто така, работниците се должни со самоуправниот општ акт да ги утврдат условите,

начинот и висината на користењето на средствата за заедничка потрошувачка чиј дел се и средствата наменети за станбена изградба.

Со оглед на тоа, определувањето на условите за одобрување на станбени кредити, како дел од средствата за заедничка потрошувачка, е самоуправно право на работниците и во остварувањето на тоа право тие се ограничени со тоа што не можат да утврдуваат услови кои не се во согласност со Уставот и законот.

Имајќи ја предвид изнесената фактичка и правна состојба, Судот утврди дека, со оглед на тоа што овие средства, наменети за станбена изградба се во ограничен износ, во духот е на начелото на заемност и солидарност, станбен кредит да добијат работниците кои го немаат решено станбеното прашање, поточно, работниците со највисок степен на станбена загрозеност. Во таа смисла, самоуправно е право на работниците во самоуправниот општ акт како мерило за добивање станбен кредит да го утврдат најнискиот износ на бодови што можат да се добијат по сите предвидени критериуми и добивањето односно недобивањето кредит да го врзат за овој најнизок износ бодови.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 218/85

9 април 1986 година.

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

242.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија и членовите 579 и 584 од Законот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и Собранието на Стопанската комора на Македонија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОДДЕЛНИ ИЗДАТОЦИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ НАДОМЕСТУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД, ОДНОСНО ПРИХОДОТ

Член 1

Потписниците на Општествениот договор за висината на средствата за одделни издатоци што можат да се надоместуваат од вкупниот приход, односно приходот („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 33/83 и 10/84) се согласни Општествениот договор да престане да важи на 31. XII. 1985 година.

Член 2

Овој општествен договор ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Потписници:

1. За Собранието на СРМ,
Александар Андоновски, с. р.
2. За Сојузот на синдикатите на Македонија,
д-р Синиша Спасов, с. р.
3. За Републичката конференција на ССРМ,
Илија Бошков, с. р.
4. За Стопанската комора на Македонија,
м-р Томислав Атанасовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

243.

Врз основа на членовите 139, 142 и 299 точка 6 од Уставот на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранијата на општините, Републичката конференција на ССММ, Советот на сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Задружниот сојуз на Македонија, Стопанската банка — здружена банка — Скопје, Стопанската банка — основни банки Берово, Битола, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Куманово, Непотино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип, Југо банка — основна банка — Скопје, Љубљанска банка — основна банка Скопје, Инвест банка — Београд, Деловна единица — Скопје, Основна земјоделска банка — Скопје, Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, републичките самоуправни интересни заедници за образование, наука, култура, физичка култура, социјална заштита и здравствено осигурување, вработување и самоуправните интересни заедници за патишта и искористување на пасишта и утрини, за поштенско телеграфски и телефонски сообраќај, за водостопанство, Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство. Здружениот земјоделско прехрамбен комбинат „Македонија“, Оложаната организација „Електростопанство“ на Македонија, Советот за истражувачки работи во рударството, Земјоделскиот факултет — Скопје и Зданицата на општините и градовите на Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ РЕОНИ И ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Остварување на позабрзан развој на подрачјата во опрделените ридско-планински реони и граничниот појас, поради стопанското и геостратешко значење, претставува основна задача и претпоставка за порамномерен развој на Социјалистичка Република Македонија.

Побрзиот развој на овие подрачја ќе се остварува како интегрален дел на општествено-економскиот развој на Републиката преку здружување на трудот и средствата на поширокиот простор со непосредна меѓуопштинска соработка и со ангажирање на поголемите организации на здружен труд од материјалното производство и дисперзија на одделни преработувачки капацитети.

Во остварувањето на порамномерниот развој овие подрачја ќе имаат приоритет во опфатот и реализацијата на зафатите по програмите од макропроектот III, како и во републичките програми за унапредување на одделните дејности во индивидуалното земјоделство.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласија во рамки на правата и надлежностите да создадат услови и да обезбедат реализација на политиката на позабрзан развој на определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во согласност со Општествениот план за развој на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година. Тоа ќе се остварува преку посебни програми на учесниците како и програмите на општините и Републиката.

Член 3

За ридско-планински реони се сметаат населени места катастарски општини кои се наоѓаат над 700 м. надморска височина како и населени места под 700 м. надморска височина и имаат позразени планински карактеристики, понагласена миграција на населението како и населени места од посебно значење за општонародна одбрана.

За граничен појас се сметаат населените места што се наоѓаат до 10 км. од државната граница, а што се наоѓаат во Социјалистичка Република Македонија, освен населените места кои по своите демографски и стопански карактеристики имаат тенденции на пораст на стопанска активност.

Определените ридско-планински, погранични населени места како и руралните центри на кои ќе се применуваат мерките од овој договор дадени се во посебен преглед кој е испов составен дел.

Член 4

За остварување на политиката за позабрзан развој на подрачјата во ридско-планинските реони и граничниот појас, договорено е да се преземат следните мерки и активности:

— позабрзан стопански развој врз основа на рационално искористување на соодветните стопански извори и други развојни фактори како и со активно учество на организациите на здружен труд од останатото подрачје. Со цел да се намали позразената миграција од овие подрачја особено ќе се поттикнуваат стопански вложувања во развој и унапредување на земјоделското производство како и за ширење и модернизација на постојните и изградба на нови преработувачки објекти, за развој на терцијалните стопански дејности, а особено на малото стопанство и туризмот;

— преку Стопанската комора на Македонија како асоцијација на здружениот труд ќе се иницираат и договараат непосредно развојни програми особено во преработувачката индустрија, во кој носителите на програмите (идеи и реализација) би биле покрупните организации на здружениот труд и поголемите

системи („Емо“ — Охрид, „Интекс“ — Скопје, МЗ „Тито“ — Скопје, „Охис“ — Скопје, Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, Топилница за олово и цинк „Велес“ — Титов Велес, и други);

— позабрзан развој на инфраструктурата, со понагласено решавање на комуналните потреби, а особено изградба на патишта, обезбедување со електрична енергија, ПТТ врски, вода за пиење, изградба на мали акумулации;

— подобрување на условите за образование и воспитување, здравство и здравствено осигурување, култура, техничка култура и физичка култура, со цел зголемување на работната способност, модернизација на селските домаќинства и создавање поповолни услови за живот и работа на населението од овие подрачја.

Ова ќе се остварува по пат на здружување на средства за развој на стопанството, инфраструктурата и општествените дејности врз основа на општествено договарање и самоуправно стопанување, со почитување на начелото на солидарност.

Член 5

За остварување на политиката за позабрзан општествено-економски развој на определените подрачја од овој договор, Републиката ќе врши насочување на дел од средствата на општествената акумулација за долгорочни вложувања, ќе применува соодветни поповолни мерки со економската политика и ќе презема други тековни мерки и активности во остварувањето на развојната и економската политика, и тоа:

1. Од средствата на Фондот на федерацијата што ќе се формираат од задолжителниот заем, ќе се издвојува и насочува 4% за поддршка на развојни програми особено во стопанството и освојување на напуштени површини како и за изградба на помали погони од преработувачката индустрија.

2. Учесството на средствата од Фондот на федерацијата ќе изнесува до 20% од пресметковната вредност на зафатите, а во стопански недоволно развиените општини до 25%.

Одделни програми што ќе се остваруваат во пограничните населени места во ридско-планинските подрачја на стопански недоволно развиените општини, како и на покомпактно заостанатите подрачја (Мариово, Дебарца, Козјачијата, Дебарска Жупа, Горна Река — Гостиварско, Малесија и Копаџијата) ова учество може да изнесува и до 45% од пресметковната вредност.

3. Дел од средствата од точка 1 од овој член што се формира по основ на задолжителен заем од Фондот на федерацијата за кредитирање на позабрзан развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ќе се насочи за изградба на поштенско-телефонскиот-телеграфскиот сообраќај и за електрификација на неелектрифицирани населени места во овие подрачја.

4. Дел од средствата на Фондот на федерацијата што ќе се формираат и по основ на здружување на трудот и средствата ќе се насочат најмалку во висина од 4% во поддршка на програми што би се реализирале во овие подрачја.

5. За инвестиционите вложувања во општествено и индивидуалното стопанство што ќе се остваруваат во овие подрачја банките учесници ќе се грижат кредитите да се одобруваат под поповолни услови (подолг рок на отплата, смалено учество на инвеститорите и др.).

6. Републиката ќе ги ослободи од обврската за плаќање на дел од данокот на доход од земјоделска дејност општините, со овом одлука ќе ги ослободат од данок обврзниците кои обавуваат земјоделска активност во овие подрачја, без разлика на класата на земјиштето, како и за производите од стопанството и пчеларството.

7. Организациите на здружениот труд ќе бидат ослободени од данокот на доходот за делот од доходот во висина на општените средства што ќе ги вложат за развој на овие подрачја.

8. Во спроведувањето на посебните републички програми и зафатите што ќе се остваруваат преку покрупните организации и системи во Републиката ќе се дава приоритет на активностите и во обезбедувањето на повољни услови на корисниците. Овие погодности ќе се остваруваат преку:

- програмата од член 4 алинеја 2 за преработувачката индустрија;
- програмата за поттикнување развојот на земјоделското производство;
- програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство;
- програмата за создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници и мелорирање на природни ливади во ридско-планинските подрачја;
- програмата за унапредување на пчеларството;
- програмата за развој и унапредување на коњарството и други програми.

9. Ќе се обезбедат посебни средства за кредитирање на заедничката Програма за создавање на резерви на месо во жив добиток.

10. Средствата кои преку буџетите на Републиката секоја година ќе се издвојуваат за помагање на овие подрачја, ќе се употребат како учество во изградбата на стопанска и стопанска инфраструктура и за одделни зафати во здравството, образованието, културата и физичката култура.

Користењето на овие средства ќе се утврдува со посебни одлуки и Програми што ќе ги донесува Координациониот одбор од член 19 на овој договор.

11. Во рамките на програмата за изградба на патишта во Републиката посебен приоритет ќе се дава на изградбата на патишта што ги поврзуваат овие подрачја.

12. Републиката ќе создава услови за изградба на мали акумулации со повеќенаменско користење. Тоа ќе се обезбедува на начин што во рамките на средствата утврдени за инвестиции во водостопанството, приоритет ќе се дава на изградбата на мали акумулации и системи за наводнување и на мали хидроелектрани.

13. Републиката ќе презема и други мерки и активности со кои ќе се обезбедува поорганизирано насочување и стимулирање на натамошниот развој на овие подрачја со огледување во даночната и кредитната политика.

Член 6

Општините како учесници и основни носители на позабрзниот развој на подрачјата од член 3 на свој договор преку посебни програми, самоуправни спородби и општествени договори ќе обезбедуваат:

— услови за користење на земјиштето и унапредување на сточарството, како услови за ублажување на пренагласената миграција од овие подрачја како и ќе ги поттикнуваат организациите на здружениот труд да отвараат помали преработувачки и услужни капацитети во овие подрачја.

— даночни ослободувања и други олеснувања со кои ќе се поттикнуваат стопанските активности. Со одлуки и други акти на општините ќе се определат населените места за кои ќе се врши даночно ослободување, а за кои даночно олеснување;

— за порационално користење на необработеното земјиште ќе се преземаат и посебни мерки, особено за поинтензивно користење на земјиштето од старечките домаќинства;

— поттикнување на развојот на сточарството, подобрување на расиот состав, уредување и унапредување на пасиштата;

— во рамки на општинските програми и мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство приоритет ќе им се дава на населбите од овие подрачја;

— поттикнување за самоуправно здружување на трудот и средствата на земјоделците во земјоделски задруги и други форми на здружување, како и создавање на услови за формирање на организации на здружен труд кои ќе бидат носители на развојот на овие подрачја;

— општинските самоуправни интересни заедници за унапредување на пасишта и утрливи ќе ги координираат активностите и со самоуправни спородби ќе ги решаваат прашањето на пасиштата за зимска прехрана и држење на овните;

— во рамките на програмите за патишта од IV ред посебен приоритет ќе се даде на изградба и одржување на патишта кои ги поврзуваат овие подрачја. Истовремено ќе се поттикнуваат активностите за отварање на шумски комплекс преку изградба на шумски патишта;

— ќе се иницира договарање и самоуправно оплодување со самоуправните интересни и месни заедници, организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства во општината во кои ќе се утврдуваат непосредно активностите и мерките со кои ќе се помагаат овие подрачја;

— обезбедување приоритет во одобрувањето на стипендии и кредити на ученици и студенти од овие подрачја, ослободување од обврските за враќање на кредитите и преземање на посебни мерки за насочување на стручни кадри (агрономи, ветеринари, инженери, економисти, правници, лекари, просветни работници) од општинските центри за работа во овие подрачја;

— донесување на урбанистички планови, уредување на градското земјиште и утврдување на олеснување за изградба на станбени згради, стопански објекти, туристички и рекреациони објекти и др.;

— поттикнување и обезбедување на услови за изградба на мали повеќенаменски хидроакумулации;

— активирање на месните заедници како носители на иницијативите за развој на своите подрачја;

— создавање на услови за обнова и одржување на напуштени стопански и други објекти (училишта, задружни домови, воденици и др.) заради организирање на стопански и други активности;

— поттикнување и организирање специјализирани организации на здружен труд за производство и собирање на шумски плодови и лековити растенија, со што ќе се создадат можности за зголемување на доходот и по овој основ;

— поттикнување на развојот на малото стопанство и обезбедување повољни услови за кредитирање на овие подрачја, согласно Општествениот договор за развој на малото стопанство.

Член 7

Во остварување на определбите во Општествениот план во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, општините и прадот Скопје ќе донесат посебни програми (согласно член 6 од овој договор) во кои ќе се утврдат мерките и активностите за позабрзан развој на краиштата надвор од центрите на општините, а особено на населените места на граничниот појас и определените ридско-планински реони.

Член 8

Стопанската комора на Македонија ќе се ангажира пред се во остварувањето на следните цели и задачи:

— поврзување на интересите на организациите на здружен труд од областа на стопанството со можностите на овие подрачја преку собирање на соодветни информации, податоци и програми за живниот развој (расположлива работна сила, природни услови, финансиски средства и други можности);

— договарање со организации на здружен труд од другите подрачја, а во согласност со нивните програми за развој, за изнаоѓање можности за дисперзија на преработувачки капацитети во овие подрачја;

— со општинските собранија да се обезбеди договарање и соработка заради меѓусебно информирање за отварање на нови појани или поврзување на организациите на здружен труд од овие подрачја со организациите на здружен труд од другите подрачја и обратно;

— посебно ќе се ангажира дел во висина од 4% најмалку од средствата на Фондот на федерацијата што ќе се остваруваат преку здружување на трудот и средствата да се насочуваат за изградба на капацитети во ридско-планинските реони и граничниот појас;

— давање на стручна и друга помош и преземање на мерки и активности за интензивирање на процесите за здружување на земјоделците како и за развој на постојните задруги и основни организации на кооперанти.

Член 9

Задругниот сојуз на Македонија ќе се ангажира во поттикнување и зголемување бројот на задругните организации на здружен труд преку здружувањето на индивидуалните земјоделци производители во постојните можни форми утврдени со Законот за здружен труд;

— оспособување и развој на постојните и новоформирани организации;

— унапредување на општествено-економските односи на село со цел подобрување на условите за работа на здружените земјоделци за остварување на политиката на позабрзан развој на овие подрачја и уредување на доходовни односи кај индивидуалните земјоделски производители во обезбедувањето на подобри услови за живот и работа на село.

Член 10

Стопанска банка — здружена банка — Скопје со основните банки и деловни единици во Републиката, Југобанка — основна банка Скопје, Љубљанска банка — основна банка Скопје, Инвест банка — Белград, деловна единица Скопје, Основна земјоделска банка — Скопје, учесници на овој договор во остварувањето на позабрзан развој на овие подрачја ќе преземаат мерки и активности со кои придружувајќи се на основите на банкарското работење со определен приоритет ќе ги разгледуваат и решаваат кредитните барања за развој на овие подрачја. Тоа ќе се остварува преку:

— обезбедување на најмалку 4% од средствата на Фондот на федерацијата по основ на задолжителен заем и здружување да се насочат за програми што ќе се остваруваат во овие подрачја. За овие кредити банките учесници ќе се прижат да се обезбедат поповолни услови и други олеснувања;

— во рамки на самоуправната спогодба за насочување на 5% од нето приливот на штедните влогови за инвестиции во индивидуалното земјоделство, кредитите кои се одобруваат на земјоделци од овие подрачја по правило, ќе се одобруваат со помало учество на земјоделците за 10 (десет) процентни поени и со подолг рок на отплата за две години во споредба со кредитите на корисниците од останатите подрачја;

— обезбедување услови, при донесувањето и одобрувањето на кредитните барања за инвестициони вложувања во овие подрачја во рамки на прописите да се забрза и олесни постапката во разгледувањето на кредитните барања и да им се дава стручна помош во изработката на инвестиционите програми и кредитни барања;

— за инвеститорите кои вложуваат средства во овие подрачја, банките ќе даваат поповолни кредитни динарски и девизни гаранции;

— ќе даваат деловно технички податоци на одделни интересенти при изготвувањето на инвестициони програми, а ќе даваат информации и за можностите за производствена соработка и заеднички вложувања меѓу организациите на здружен труд од овие и други подрачја, и

— стимулирање на инвестирањето со лични средства во сопственост на граѓаните.

Член 11

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта посебно ќе ги поттикнува и потпомага вложувањата што ќе се остваруваат во подрачјата на ридско-планинските реони и граничниот појас во оп-

штините кои имаат третман на стопански недоволно развиени краишта. Учесството на средствата од Републичкиот фонд ќе изнесува од 20 до 45% од пресметковната вредност на зафатите во зависност од степенот на стопанската развиеност на поопштините општини, а според условите утврдени во општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на стопански недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1986 до 1990 година.

За инвестиционите вложувања што ќе се остваруваат во граничниот појас во стопански недоволно развиените општини од средствата на Републичкиот фонд ќе се обезбедува зголемено учество за 25% од претходниот став.

Во создавањето на стопанска инфраструктура за зафати во центрите на општините ќе се обезбедува дел од неоповратни средства од Републичкиот фонд. Исто така ќе се потпомага изградбата на објекти (школство, здравство, патишта и др.) во овие краишта при што ќе се води сметка за пограничните и ридско-планинските подрачја.

Член 12

Републичките самоуправни интересни заедници од областа на образованието, науката, културата, физичката култура, социјалната заштита и здравствено-то осигурување и вработување, во своите програми ќе обезбедат приоритет, и понагласено решавање на проблемите и по пат на општествени договори и самоуправни спогодби преку солидарно здружување на средствата ќе се обезбедува.

— повиоко учество за проширување на мрежата на здравствените организации, подобрување на состојбата со здравствен кадар, со стимулативно наградвање ќе се создава поповолни услови во тековното финансирање на здравствената дејност и давање други погодности;

— изградба, одржување и опремување на училиштата, како и подобрување на кадровската положба со поголемо учество на младите од овие подрачја во здобивање на повисок степен на образование;

— учество во изградбата на објекти за заштита на децата во овие подрачја;

— изградба на објекти за физичка култура и финансирање на спортски активности;

— со здружени средства ќе се софинансира развојот на културата во овие населени места преку разни приредби, развој на библиотекарството, изградба и адаптација на културни домови, заштита на културно историски споменици и др.

— изградба на релејни станици и ТВ мрежи особено во пограничните места, како и намалување и ослободување на радио и ТВ претплатата;

— поголема и потполна информираност на населението од овие подрачја преку бесплатно добивање на специјализираниот весник за село „Трибина“. При тоа ќе се обезбедува и одоветен простор во весникот за овие подрачја, како и ќе се даваат посебни прилози и специјални изданија.

Член 13

Републичките самоуправни интересни заедници: за патишта, за управување на пасиштата и утрините, за водостопанство и вработување преку програмите за одделни нивни активности ќе обезбедуваат услови за позабрзан развој на дејностите и понагласено решавање на потребите на овие подрачја преку:

— давање посебен приоритет за изградба и реконструкција на патишта во овие подрачја;

— подобрување на крмната база и користење на пасиштата како услов за развој на сточарството;

— подобрување на користењето на водите за унапредување на земјоделството и давање на приоритет во насочување на средствата за унапредување на водостопанството;

— позабрзано вработување во овие подрачја, како и обезбедување приоритет во вработувањето на лицата во овие подрачја, а особено на повратниците привремено вработени во странство.

Член 14

Самоуправната интересна заедница за поштенско-телеграфски и телефонски сообраќај, преку договори и самоуправни спогодби ќе создава услови за реализација на веќе изготвената Програма, со која ќе се обезбеди проширување на ПТТ мрежата и повквалитетно поврзување на населените места од овие подрачја со други подрачја во Републиката.

За поддржување на развојот и проширување на ПТТ мрежата, ќе се насочат и дел од средствата на Фондот на федерацијата.

Член 15

Републичкиот и општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство во рамки на расположивите средства што ќе бидат утврдени со годишните програми, ќе насочат поголем обем на средства за субвенционирање на одделни намени во земјоделството и за поставување на бесплатни демонстративно-производни опити, а преку стручните служби за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе преземаат и друга активност за развој и унапредување на индивидуалните земјоделски стопанства во овие подрачја.

Член 16

Здружениот земјоделско прехрамбен комбинат „Македонија“ преку своите членки непосредно ќе се ангажира за зголемување на производството на храна и сировини во овие подрачја. Тоа ќе го остварува по пат на јакнење на обработката и поврзување на организациите на здружен труд со рамничарското подрачје со соодветните организации од ридско-планинските подрачја со јакнење на постојните и создавање на нови организации, особено на основни организации на кооперанти и со други форми за здружување на земјоделците.

Од средствата кои ќе се остваруваат по пат на здружување ќе се даде приоритет на инвестиционите вложувања кои ќе се остваруваат во овие подрачја, а особено за развојот на сточарството, пред сè за развој на овчарството, говедарството, живинарството, за подигање на овошни насади (особено за ситно овошје), развој на пчеларството и билкарството, како и за изградба на собирни станици за млеко, мали преработувачки капацитети и складиштен простор.

Комбинатот ќе презема посебни мерки за покомплексно користење на натуштени ораници и за нивна трансформација во продуктивно земјиште.

Пласманот на земјоделските производи и обезбедувањето на овие подрачја со репродукциони материјали ќе добие посебно место по ангажирањето на комбинатот.

Член 17

Сложената организација „Електростопанство“ на Македонија со соодветни организации на општините, општествено политичките заедници, организациите на здружениот труд и месните заедници, врз основа на самоуправното договарање и спогодување ќе здружат средства за реализација на посебна Акциона програма за позабрзано електрифицирање на неелектрифицираните населени места и подобрување на квалитетот на електричната енергија во овие подрачја.

Исто така „Електростопанство“ ќе подготви програма и ќе се отпочне со изградба на мали хидро-електрани во определените ридско-планински и погранични подрачја.

Член 18

Учесниците на Договорот се обврзуваат во програмите за развој на овие подрачја за периодот од 1986 до 1990 година да ги вградат заеднички договорените цели и задачи и да преземаат обврски за спроведување на мерките и активностите со кои ќе

се обезбеди реализација на договорената политика за позабрзан развој на подрачјата од член 3 на овој договор.

За таа цел потписниците на овој договор ќе изготвуваат годишни акциони програми.

Врз основа на годишните акциони програми ќе се изготви и спроведува Републичката програма.

Реализацијата на Републичката програма ќе се остварува врз динамиката на спроведувањето на годишните Акциони програми кои ќе се донесуваат 30 дена по усвојувањето на годишните резолуции за општествено економскиот развој на Републиката.

Член 19

За спроведување на овој договор учесниците обврзуваат Координационен одбор (во натамошниот текст: Одбор) со цел:

- да ги координира, усогласува и насочува мерките и активностите на учесниците на овој договор;
- да го следи извршувањето на обврските по овој договор;
- да ги анализира резултатите од преземените мерки и активности;
- да предлага додатни мерки и активности кои треба да се преземаат за поусpesно извршување на овој договор.

Одборот има претседател и 21 член.

Во Одборот свои членови делегираат: Собранието на СР Македонија, кое истовремено е и претседател на Одборот; Извршниот совет на Собранието на СРМ, Републичката конференција на ССММ; Советот на сојузот на синдикатите на СРМ; Здружениот сојуз на Македонија; Стопанската комора на Македонија; Стопанската банка — здружена банка Скопје со основните бачки; Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта; Републичката интересна заедница за здравство и здравствено осигурување; Општата заедница на образованието; Републичката самоуправни интересна заедница за патишта; Здружениот земјоделско прехрамбен комбинат „Македонија“; Сложената организација „Електростопанство“ на Македонија; Републичката самоуправни интересна заедница за поштенско телеграфски и телефонски сообраќај и осум претставници на општините што ќе ги определи Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Одборот дочесува свој деловник и е овластен да дава толкување на одредбите на овој договор.

Член 20

Општините за спроведување на програмите за своето подрачје формираат соодветни координациони тела за спроведување и следење на програмите за развој на нивните подрачја.

Член 21

Потписниците на овој договор се договорија дека во рамките на правата, надлежностите и обврските на овој договор, во рок од 30 дена по потпишувањето ќе донесат свои програми во кои ќе ги утврдат непосредните задачи и мерките со кои ќе се обезбеди остварување на политиката за побрз развој на овие подрачја.

Член 22

Стручните и други работи на Одборот од член 19 ќе ги врши органот што ќе го определи Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 23

До колку одделни учесници на овој договор според мислењето на другите учесници не се придржуваат кон него, Одборот веднаш ќе расправа по тоа.

Кога Одборот ќе утврди дека некој учесник го прекршил Договорот, го известува односниот учесник и од неговиот орган ќе побара да преземе мерки за почитување на преземените обврски по овој договор.

Доколку учесникот од претходниот став не ги преземе соодветните мерки, Одборот ќе ги извест

другите учесници и од нив ќе побара согласност за поведување постапка за општествена одговорност на учесникот или за преземање на други мерки.

Член 24

Измени и дополнувања на овој договор се вршат на начин и по постапката утврдена за неговото склучување.

Член 25

Кон овој договор можат да пристапат и други организации и заедници кои ги прифаќаат и обврските што произлегуваат од него.

Член 26

Овој договор се смета за склучен кога ќе го прифатат и потпишат учесниците во договарањето.

Член 27

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Прилози:

а) Преглед на населените места,

б) Потпишаници на Договорот (список).

ПРЕГЛЕД

НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
РУРАЛНИ ЦЕНТРИ НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИ-
МЕНУВААТ МЕРКИТЕ УТВРДЕНИ СО ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКИ-
ТЕ РЕОНИ И ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА.

Во смисла на член 3, став 3 од Општествениот договор за позабрзан развој на определени подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, населбите на кои можат да се применуваат мерките за нивниот позабрзан развој утврдени со овој договор се:

1. ОПШТИНА БЕРОВО.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| а) Ридско-планински реони | Негрево |
| Митрашинци | Панчарево |
| Робово | Ратеве |
| Русиново | Црник |
| Умлена | Чифлик |
| б) Граничен појас | в) Рурални центри |
| Двориште | Владимирово |

2. ОПШТИНА БИТОЛА

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| а) Ридско-планински реони | Кишава |
| Брник | Кременица |
| Будимирци | Лажец |
| Груниште | Медитлија |
| Дрвеник | Оптичари |
| Нижје Поле | Острец |
| Орежово | Петалино |
| Ралеш | Полот |
| б) Граничен појас | Породин |
| Барешани | Скочивир |
| Брод | Сливица |
| Велесело | Совик |
| Гермијан | Средно Егри |
| Гнеотино | в) Рурални центри |
| Граешница | Бач |
| Добровени | Добрушево |
| Драгош | Велушина |
| Жабени | Дихово |
| Живојно | Цапари |
| Злокуќани | Ивањевци |
| Канино | Маково |
| | Новаци |
| | Старавина |
| | Кукуречани |

3. ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

а) Ридско-планински реони

Вир	Битово
Зркле	Брезница
Имче	Брест
Волче	Локвица
Д. Ботушје	Могилец
Г. Ботушје	Сланско
Д. Крушје	Црепњево
Г. Крушје	Дреново
Преглево	Звечан
Дворци	Коово
Ореовец	Крапа
Русјаци	Лупште
Слатина	Рамне
Тополница	Сушица
Драгов Дол	Тажево
Бенче	Требовље
Растеж	Томино село
Заград	

в) Рурални центри

Самоков
Пласница
Манастирец

4. ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

а) Ридско-планински реони

Казандол

в) Рурални центри

Чалакли

б) Граничен појас

Башибоз
Булунтули
Собри

5. ОПШТИНА ВИНЦА

а) Ридско-планински реони

Драгобращте
Лаки
Липец
Преклани
Троино

в) Рурални центри

Блатец
Истибање

6. ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

б) Граничен појас

Сретенско
Селемли
Куртанзали
Гопчели
Николик
Фурка
Органџали
Серменин
Севендекли
Дурутли
Кованци

в) Рурални центри

Негорци
Миравци

7. ОПШТИНА ГОСТИВАР

а) Ридско планински реони

Врановци	Ломница
Г. Гоновица	Корито
Д. Гоновица	Кракорница
Калишта	Куново
Митрови Крсти	Леуново
Н. Село (Гост.)	С. Маврово
Оркуше	Никифорово

Церово
Ботдево
Горјане
Волжковија
Галичник
Д. Јеловце
Дув
Гуртевиште
Железна река
Лазарополе
Падалиште
Печково
Пожаране
Севце

Врбен
Гракај
Жужње
Ничпур
Тресонче
Трново
Кафа
Тануше
Требиште
Нистрово
Рибница
Ниевиште
Јатче
Страјање
Сушица
Сретково

Драмче
Тодоровци
Габрово
Звегор
Очипале
Чифлик

в) Рурални центри

Каменица
Тработивиште

11. ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

а) Ридско-планински реони

Дреново
Крњово
Чемерско

б) Граничен појас

Бојанчиште
Мајдан
Мрежишко
Клиново
Радња
Бухула
Рожден

б) Граничен појас

Адиевци
Битуше
Велебрдо
Присојвица
Бибај
Бродец
Врбјане

в) Рурални центри

Жировница
Ростуше
Скудриње
Србиново
Маврово
Врапчиште
Чегране
Вруток

в) Рурални центри

Возарци
Сопот
Конопиште

12. ОПШТИНА КИЧЕВО

а) Ридско-планински реони

Бачишта
Видрани
Д. Добреневец
Козица
Полоец
Бериково
Д. Душогубица
Јаорек
Кленоец
Малкоец
Г. Царско
Папрадиште
Тајмиште
Белица
Г. Добреневец
Дупјани
Крушица
Рабетино
Велмевци

Ехловец
Кладник
Кнежино
Речани Зајашко
М. Царско
Патеец
Цер
Букојчани
Длапкин Дол
Јудово
Лешница
Светарача
Г. Душогубица
Иванчишта
Козичито
Лавчани
Туин
Ново Село
Прострање

8. ОПШТИНА ДЕБАР

а) Ридско-планински реони

Броштица
Гари
Коцак
К. Елевци
Т. Елевци
Г. Косоврасти

Житинани
Кривци
М. Папрадник
Отишани
Горенци
Селокуки
Праленик
Сушица
Хаме
Д. Косоврасти
Бајрамовци
Рајчица
Целиште

б) Граничен појас

Баланци
Бањинште
Брештани
Долгаш

в) Рурални центри

Г. Папрадник
Могорче

в) Рурални центри

Извор
Осломеј
Вранешница

9. ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАГ

а) Ридско-планински реони

Базерник
Боинште
Брезово
Г. Илино
Лесково
Смилево
Вирово
М. Илчино
Радово
Церево

Зашле
Доленин

в) Рурални центри

Мургашево
Сопотница

13. ОПШТИНА КОЧАНИ

а) Ридско-планински реони

Главовица
Костиндол
Пресека
Јастребник
Небојани

б) Граничен појас

Цера

в) Рурални центри

Полаки

14. ОПШТИНА КРАТОВО

а) Ридско планински реони

Блзаници
Куново
Кнежево
Сакулица
Којково
Каврак

Нежилово
Шлепово
Емирица
Луково
Мушково

в) Рурални центри

Страцин

10. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

а) Ридско-планински реони

Костиндол
Разловци

Град
Киселица
Селник
Стамер
Истевник
К. Дабје
Луковица
Косевица
Моптица
Полето
Саса

б) Граничен појас

Ветреф
Вирче
Братиславци

15. ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

а) Ридско планински реони

Баштево
Бараклија
Габар
Градец
Гулинци
Дренак
Конюпница
Криви Камен
Мартиница
Матежево
Нерав
Паколиште
Стагче
Дурачка Река
Борово
Герман

б) Граничен појас

К. Дол
Г. Црцорија
М. Црцорија
Трново
Узем
Кркља
Костур
Луке
Добровница
Поддржикон
Осиче
Киселица
Дрење
Варовиште
Лозаново
Бас
Коњари
Станци

в) Рурални центри

Жидилово
Огут

16. ОПШТИНА КРУШЕВО

а) Ридско планински реони

Арлијево
Г. Дивјац
Белушино
Д. Дивјац

Острилци
Пуста Река
Селце

в) Рурални центри

Житоше
Бучин

17. ОПШТИНА КУМАНОВО

а) Ридско планински реони

Арбанашко
Длабочица
Рамно
Мгленце
Осиче
Алинце

Белановце
Дренок
Кокино
Цветишница
Гашинце
Буковљанс
Малотино
Злокукане
Желувино
Стража

в) Рурални центри

Барловце
Жегљане
Липково
Ругинце

18. ОПШТИНА НЕГОТИНО

в) Рурални центри

Дрен
Корешница

19. ОПШТИНА ОХРИД

а) Ридско планински реони

Арбиново
Г. Среднорочје
Лешани
Песочани
Конско
Рамне
Сирула
Сливово
Годиње
Турје
Белчишта

Злести
Ново Село
Сошани
Лактиње
Речица
Бражани
Чифлик
Елшани
Црвена Вода
Велмеј
Издеглавје
Оздолени

Завој
Мраморец
Свињашта
Скребатно
Велестово
Олењца
Трпејца

в) Рурални центри

Врбјани
Куралица
Љубаништа
Слатино

20. ОПШТИНА ПРИЛЕП

а) Ридско планински реони

Бешиште
Дреновец
Мариово Манас.
Врпско
Гудјаково
М. Радобил
Штавица
Крстец
Мелница
Лопатица
Дунје
Дрен

Живово
Плетвар
Чаниште
Крушевица
Ветрчани
Смолани
Полчиште

в) Рурални центри

Витолиште
Голем Радобил

21. ОПШТИНА ПРОБИШТИП

а) Ридско планински реони

Зелен Прад
Јамиште

Ратавица
Шталковица

в) Рурални центри

Злетово

22. ОПШТИНА РАДОВИШ

а) Ридско планински реони

Алилобаси
Косбунар
Коцалија
Смиланци
Шипковица

в) Рурални центри

Конче
Дамјан

23. ОПШТИНА РЕСЕН

а) Ридско планински реони

Болно
Г. Дупени
Гричари
Евла
Златари
Избишта
Илино
Шурленци

Курбиново
Лавци
Лева Река
Покрвеник
Рајца
Сливница
Сопотско
Г. Крушје

б) Граничен појас

Брајчино
Д. Дупени
Конско
Лескоец
Стене
Арвати

Крани
Отешево
Штрбово
Наколец

в) Рурални центри

Љубојно

24. ОПШТИНА „ГАЗИ БАБА“

а) Ридско планински реони

Сушица

в) Рурални центри

Средно Коњаре

25. ОПШТИНА „КАРПОШ“

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Дворци | Радуша |

26. ОПШТИНА „ЧАИР“

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Блаце
Бродец
Малино
Танушеви | Бањане
Брест
Љубанци |

27. ОПШТИНА „КИСЕЛА ВОДА“

- | | |
|---|---|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Алдинци
Елово
Јаболци
Палиград | Патишка Река
Црн Врв
Цветово
Ракотинци |

28. ОПШТИНА СТРУГА

- | | |
|---|--|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Збавди
Поум
Присовјани | Мислодежда
Калишта
Д. Белица
Октиси
Заграчани
Ташмаруниште
Шум
Д. Нерези
Подјорци
Пискупштина
Брчево
Нерези |
| б) Граничен појас | |
| Буринец
Вишни
Дренок
Лакаица
Лихово
Мали Влај
Радолужда
Модрич
Франгово
Бороец
Безово
Јабланица
Радожда | Луково
Вевчани
Лабуништа |

29. ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛ“

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Д. Гуѓанци
Г. Гуѓанци | Макреш
Сроимановци
Немањица |

30. ОПШТИНА СТРУМИЦА

- | | |
|---|---|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Нивичино
Попчево | Бајково
С. Коњарево
Барбарево
Орманли
Дражево
Колешино
Мокрино
Мокриево
Зубово
Сушица
Иловица |
| б) Граничен појас | |
| Бадилес
Н. Коњарево
Стињак
Дорломбос
Борисово
Габрово
Мемешли
Смолари
Бориево
Свидовица
Моноспитово | Костурино
Ново Село
Банско |

31. ОПШТИНА ТЕТОВО

- | | |
|---|--|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Волковија
Бозовце
Бродец
Вејце
Вешала
Гургурница
Лешок
Гермо
Јеловјанс
Лисец | Ново Село
Седларево
Урвич
Шипковица
Братница
Теарце |

32. ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС

- | | |
|--|--|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Папрадиште
Иванковци
Г. Јаболчиште | Д. Јаболчиште
Нежилово
Д. Врановци
Богомила
Чашка
Г. Врановци |

33. ОПШТИНА ШТИП

- | | |
|---|-----------------------------------|
| а) Ридско планински реони | в) Рурални центри |
| Вртешка
Ебеглија
Драгоево
Попчиново
Припечани
Прналија | Лакавица
Радање
Шашаварлија |

Потписници:

1. Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
2. Собранието на општината Берово,
3. Собранието на општината Битола,
4. Собранието на општината Македонски Брод,
5. Собранието на општината Валандово,
6. Собранието на општината Винаца,
7. Собранието на општината Гевгелија,
8. Собранието на општината Гостивар,
9. Собранието на општината Дебар,
10. Собранието на општината Делчево,
11. Собранието на општината Демир Хисар,
12. Собранието на општината Кавадарци,
13. Собранието на општината Кичево,
14. Собранието на општината Кочани,
15. Собранието на општината Кратово,
16. Собранието на општината Крива Паланка,
17. Собранието на општината Крушево,
18. Собранието на општината Куманово,
19. Собранието на општината Неготино,
20. Собранието на општината Охрид,
21. Собранието на општината Прилеп,
22. Собранието на општината Пробиштип,
23. Собранието на општината Радовиш,
24. Собранието на општината Ресен,
25. Собранието на општината Свети Николе,
26. Собранието на општината Струга,
27. Собранието на општината Струмица,
28. Собранието на општината Тетово,
29. Собранието на општината Титов Велес,
30. Собранието на општината Штип,
31. Собранието на општината Карпош,
32. Собранието на општината Чаир,
33. Собранието на општината Гази Баба,
34. Собранието на општината Кисела Вода,
35. Републичката конференција на ССММ,
36. Советот на сојузот на синдикатите на Македонија,
37. Стопанската комора на Македонија,
38. Здружниот сојуз на Македонија,
39. Стопанската банка — Здружена банка —

Скопје со основните банки и деловни единици, 40. Основна банка „Јупобанка“ — Скопје, 41. Основна банка — Љубљанска банка — Скопје, 42. Инвест банка — Скопје, 43. Основна земјоделска банка — Скопје, 44. Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, 45. Републичката самоуправни интересна заедница за образование, 46. Републичката самоуправни интересна заедница за наука, 47. Републичката самоуправни интересна заедница за физичка култура, 48. Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и здравствено осигурување, 49. Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, 50. Самоуправната интересна заедница за патишта, 51. Самоуправната интересна заедница за пасишта и утрини, 52. Самоуправната интересна заедница за поштенско-телеграфски и телефонски сообраќај, 53. Самоуправната интересна заедница за водостопанство, 54. Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство, 55. Здружениот земјоделско-прехрамбен комбинат „Македонија“, 56. Сложената организација „Електростопанство“ на Македонија, 57. Советот за истражувачки работи во рударството, 58. Земјоделскиот факултет — Скопје, 59. Заедница на општините и градовите на Македонија, 60. Стопанска банка — Основна банка Берово, 61. Стопанска банка — Основна банка Битола, 62. Стопанска банка — Основна банка Винаца, 63. Стопанска банка — Основна банка Гевгелија, 64. Стопанска банка — Основна банка Гостивар, 65. Стопанска банка — Основна банка Дебар, 66. Стопанска банка — Основна банка Делчево, 67. Стопанска банка — Основна банка Каваларци, 68. Стопанска банка — Основна банка Кичево, 69. Стопанска банка — Основна банка Кочани, 70. Стопанска банка — Основна банка Крушево, 71. Стопанска банка — Основна банка Куманово, 72. Стопанска банка — Основна банка Неготино, 73. Стопанска банка — Основна банка Охрид, 74. Стопанска банка — Основна банка Прилеп, 75. Стопанска банка — Основна банка Пробиштип, 76. Стопанска банка — Основна банка Радовиш, 77. Стопанска банка — Основна банка Ресен, 78. Стопанска банка — Основна банка Свети Николе, 79. Стопанска банка — Основна банка Скопје, 80. Стопанска банка — Основна банка Струга, 81. Стопанска банка — Основна банка Струмица, 82. Стопанска банка — Основна банка Тетово, 83. Стопанска банка — Основна банка Титов Велес, 84. Стопанска банка — Основна банка Штип.

244.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, а во врска со член 4 и 9 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Републичката конференција на ССРМ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Здружениот сојуз на Македонија, Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, Заедницата

на општините и градовите на Македонија, Советот за истражувачки работи во рударството, Републичката самоуправни интересна заедница за патишта, сообраќајот на општините од стопански недоволно развиените краишта: Берово, Брод Македонски, Винаца, Гостивар, Дебар, Демир Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Радовиш, Ресен, Струга и Тетово, Стопанската банка — Здружена банка Скопје, Стопанската банка — основни банки Берово, Битола, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Каваларци, Кичево, Кочани, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип, Јупобанка — Основна банка Скопје, Љубљанска банка — Основна банка Скопје и Земјоделска банка Основна банка, Скопје, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОБРЗ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА И ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Со цел да се обезбеди реализацијата на заедничките интереси, цели и задачи утврдени со Општествениот план на СР Македонија за периодот 1986—1990 година, придонесе за намалување на разликите во степеноста и изедначување на материјалните услови на општествениот живот и работа на работните луѓе и заради обезбедување на што поусогласен развој на стопанството во целина, како и да се обезбеди ефикасно и оптимално користење на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) учесниците се договорија да го поттикнуваат побрзиот развој и се усогласија во определувањето на условите и критериумите за употреба и начинот на користењето на средствата од Републичкиот фонд.

Член 2

Во остварувањето на трајните определби и цели на општествено-економскиот развој на Републиката, учесниците на овој договор се согласија дека секој посебно во рамки на своите права и должности и сите заедно со поздравна меѓусебна координираност ќе ги насочуваат своите активности во реализација на договорената политика за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта.

Член 3

Во финансирањето на инвестициите во стопански недоволно развиените општини учествуваат организациите на здружениот труд од недоволно развиените краишта и организациите со седиште надвор од нив, а кои својата стопанска активност ја реализираат во тие краишта.

Учесници во финансирањето во смисла на претходниот став се и банките учесници на овој Договор. Републичкиот фонд и други правни лица кои насочуваат финансиски и други средства за развој на стопански недоволно развиените краишта.

Член 4

Учесниците на овој договор се согласија побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта да се остварува во согласност со глобалната производствена ориентација и приоритетите на развојот на Републиката договорени за периодот од 1986 до 1990 година. Поаѓајќи од условите и можностите на овие краишта учесниците ќе се ангажираат особено во остварувањето на следните задачи: — побрз развој на производствени сили што ќе се остварува со изградба на производствени капацитети кои ќе се потпираат на поцелосно активирање

и користења на природните, демографските и другите потенцијали и фактори на развојот;

— побрзо завршување и активирање на инвестиционите објекти и подобро користење на изградените капацитети;

— поефикасно решавање на проблемите на вработување на работноспособното население особено во миграционите и подрачјата со позразена аграрна пренаселеност, при што ќе се води посебна грижа за пограличните и ридско-планинските реони;

— преземање на мерки и активности во обезбедувањето на континуитетот на развојот преку изготвување на повеќе истражувачки и стручни проекти и програми за унапредување на стопанството во стопански недоволно развиените краишта; и за

— унапредување на мерките во тековната и развојната економска политика со кои би се обезбедувал поповолен третман на стопански недоволно развиените краишта.

Член 5

Учесниците се договорија особено да поттикнуваат склучувањето на самоуправни согодби со покривните организации во Републиката и вон неа за реализација на развојни програми со кои би придонеле за зголемување на доходот и продуктивно вработување во стопански недоволно развиените краишта.

Во оваа насока во рамки на Стопанска комора на Македонија како асоцијација на здружениот труд ќе се донесат и програми за конкретни зафати што ќе се изградат во овие краишта во периодот од 1986 до 1990 година.

За поуспешно остварување на овој процес:

— општините и градот Скопје во своите планови ќе утврдуваат мерки и ќе преземаат активности за поттикнување на соработката на организациите на здружениот труд од своето подрачје со организации од стопански недоволно развиените краишта;

— од средствата на Републичкиот фонд ќе се обезбеди зголемено учество на кредитните средства, а со неповратни средства ќе се потпомага изградбата на стопанската инфраструктура;

— општините во стопански недоволно развиените краишта ќе утврдат олеснувања и ќе обезбедат други погодности за изградба на дисперзирани поголеми во овие краишта.

Член 6

Сите учесници се договорија во рамки на правата и надлежностите, да преземаат активности преку кои ќе се обезбеди најмалку една третина од средствата од Фондот на федерацијата што се остваруваа по основ на здружување на трудот и средствата да се реализираат во стопански недоволно развиените краишта во Републиката.

Секоја година учесниците ќе ги согледуваат резултатите и проблемите во процесот на здружување на трудот и средствата и ќе преземаат натамошни активности преку Стопанска комора на Македонија, надлежните републички органи и банките — учесници на овој Договор за остварување на овој процес.

Член 7

За да се поттикнува интересот на организациите на здружен труд да остваруваат развојни програми во стопански недоволно развиените краишта со здружени средства, тие ќе можат да користат и средства од Републичкиот фонд до висина на учеството со член 27, 28 и 29 од овој договор.

Овие средства ќе се обезбедуваат доколку здружените средства преку Фондот на федерацијата се пониски од средствата што според Општествениот план и овој договор се обезбедуваат за зафати на овие краишта.

Средствата од ставот 1 можат да изнесуваат најмалку до 200 мил. динари, а Управниот одбор на Фондот со годишните финансиски планови ќе ја соопштува ова висина со движењето на цените на инвестиционите работи.

Член 8

Овластената банка преку која ќе се користат средствата на Меѓународната банка за обновување и развој по кредитните линии за развој на индустријата и агроиндустријскиот комплекс ќе презема мерки и посебни активности со кои ќе се настојува да се обезбеди најмалку 40% од овие средства да се користат за развојни програми во стопански недоволно развиените краишта.

Исто така овластената банка ќе обезбеди најмалку 40% од девизните средства што Републиката ќе ги добие од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиени републики и автономни покраини да се насочат за програми во стопански недоволно развиените краишта.

Самоуправните органи на овластената банка и на Републичкиот фонд најмалку еднаш годишно ќе ги претресуваат резултатите и ќе ги известуваат другите учесници на овој Договор за мерките што треба да се преземаат за да се реализираат овие определби од Општествениот план на СР Македонија за 1986—1990 година.

Член 9

Во остварувањето на вкупната развојна политика на Републиката учесниците се договорија дека во користењето на општествените средства и во самоуправното насочување на кредитниот потенцијал на банките приоритет ќе имаат инвестиционите зафати во стопански недоволно развиените краишта ако тие имаат подеднакви економски ефекти со вложувањата во другите подрачја.

При ова е договорено целовните банки во соработка со организациите на здружен труд, членки на банката во своите планови да предвидат насочување на дел од кредитниот потенцијал за реализација на програмите во стопански недоволно развиените краишта и да ја утврдат политиката на пласманот на средствата во овие подрачја.

Задачи и активности на учесниците на Републичкиот фонд

Член 10

Учесниците се договорија дека средствата на Републичкиот фонд што се формираат со издвојување на дел во висина од 0,35% од општествениот производ на општественото стопанство на Републиката и дел во висина од 20% од задолжителниот заем од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст — средства на Фондот) ќе се употребуваат за:

— учество во кредитирањето на инвестициите во тек и за нови инвестициони зафати во стопанството; и

— за трајни обртни средства до 20% од приливот на средствата.

Член 11

Средствата од претходниот член ќе се одобруваат и користат на кредитна основа за зафати кои имаат општествено-економска оправданост според условите утврдени во Општествениот договор за давање мислење за општествената и економската оправданост на намераваните инвестиции и ги исполнуваат условите според прописите за давање и користење на кредити и гаранции за инвестиции.

Член 12

Управниот одбор на Републичкиот фонд ќе овласти банка кај која се водат средствата на Републичкиот фонд и поблиску ќе ги утврди условите под кои ќе се користат средствата од членот 10 на овој Договор (каматна стапка, рок на враќање, грејс период и друго).

Условите за користење на кредитните средства не можат да бидат поопходни од условите што се применуваат на кредитите кои се одобруваат од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

Член 13

Средствата на Републичкиот фонд што се формираат од делот на вишоците на приходи на Народната банка на Македонија во висина од една третина и од каматата на сопствените средства ќе се употребуваат за:

— учество во изградбата на стопанската инфраструктура (пристапни сообраќајници, довод на електрична енергија, вода и друго) при подигањето на стопански објекти од страна на организациите на здружен труд од поразвиените општини, како и за стопански објекти што ќе се градат во центрите на општините;

— учество во изградбата на училишен простор за основно образование, за модернизација и реконструкција на патишта од IV ред, за електрификација на селски населби, за изградба на водоводи, за амбулантно-поликлинички објекти и за ПТТ врска во селските населби;

— за консолидација на организации на здружен труд во стопанството; и

— студиски истражувања и изработка на развојни програми од интерес за повеќе стопански, недоволно развиените општини и за изготвување на инвестиционно-техничка документација.

Средствата од претходниот став на корисниците ќе им се доделуваат неповратно, а Управниот одбор поблиску ќе ги определи условите и начинот на користењето на овие средства.

Член 14

Средствата од член 10 ќе се користат за завршување на инвестициите во тек, за реконструкција, модернизација и оптимизација на постојните капацитети, како и за изградба на нови објекти.

При одобрувањето на кредитните средства на Републичкиот фонд ќе се води грижа за вложувања со кои ќе се активираат развојните потенцијали и зголеми продуктивното вработување во стопански недоволно развиените краишта, а особено во:

— индустријата како носител на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта при што ќе се поддржува производството на опрема и трајни потрошни добра во металопреработувачката дејност, машино градбата, производството на сообраќајни средства и електро индустријата, како и производството за извоз и производство кое обезбедува побрз пораст на доходот и вработувањето;

— земјоделството, како приоритетна стопанска област преку соодветни програми за развој и унапредување на растителното и сточарското производство, а особено за развој на овчарството и говедарството. Истовремено ќе се поддржуваат и програми за освојување на напуштени земјоделски површини и нивно приведување под култура, како и програми со кои ќе се реализира поголемо производство на зрна и кабата добиточна храна, програми за развој на пчеларството и др. Во шумарството ќе се помагаат зафатите за отворање на шумски патишта, а во водостопанството ќе се учествува во реконструкциите и за изградба на малите хидромелиоративни системи;

— угостителството и туризмот за проширување, модернизација и за изградба на нови сместувачки капацитети од средна категорија во езерските, планинските и бањските туристички места а пред се за развојот на странскиот туризам;

— занаетлиството, комуналното стопанство, за изградба на водоводи и во развојот на малото стопанство преку производство на делови за металопреработувачката индустрија, електроиндустријата, стока за широка потрошувачка, развој на услужните капацитети и за унапредување на дејности кои се развиваат со ангажирањето на лични средства на граѓаните особено на повратниците.

Член 15

Учесниците на овој договор се согласија за инвестициони вложувања кои имаат капитално интензивен карактер, како што се енергетските, објектите во црната и обоената металургија, базната хемиска

индустрија и објектите во другите дејности кои по вработен ангажираат над 3,0 мил. динари да не можат да се користат средства од Републичкиот фонд.

Управниот одбор на Републичкиот фонд во финансиските планови ќе ја сообразува висината на средствата од претходниот став со движењето на цените на инвестиционите работи.

Член 16

Учесниците се договорија дека средствата на Републичкиот фонд ќе можат да се користат и за учество во кредитирањето на зголемените вредности на веќе одобрените зафати само кога тие настанале заради измена на цените на инвестиционата опрема и кога објектите не можеле да бидат завршени во договорени рокови и цени поради објективни причини во одлагањето на трансите за користење на веќе одобрените кредити.

Член 17

Заради обезбедување на повисока ефикасност и поголема рационалност на вкупните вложувања банките — учесници на Договорот ќе им одобруваат кредитни барања кои имаат погодни технички решенија со кои вредностите на градежните работи се сведуваат во поскромни и рационални рамки.

Исто така банките — учесници ќе настојуваат поголем дел од зафатите да се остваруваат со една-пред договорени рокови и цени, со што ќе се обезбеди побрзо ефектуирање на вложувањата.

Член 18

Управниот одбор на Републичкиот фонд во рамки на средствата утврдени со годишните финансиски планови ќе донесува годишни програми за можни инвестициони вложувања и ќе го насочува користењето на средствата за порамномерен развојот на сите стопански недоволно развиени краишта.

За благовремено искористување на одобрените средства од Републичкиот фонд во сразмера со нивното учество со финансиската конструкција, Управниот одбор на Фондот ќе презема и други мерки (позајмици на основни банки за завршување на објекти, временски позајмици за обртни средства и слично).

Член 19

Заради порамномерен развојот на сите стопански недоволно развиени општини, Управниот одбор на Фондот, врз диференцирана основа, ќе утврди процентуално учество за користење на средствата од Републичкиот фонд по општини во 1986—1990 година во зависност од нивото на стопанската развиеност на одделните општини и бројот на населението.

Учесниците се договорија дека средствата што ќе се ангажираат од Републичкиот фонд во поодделни општини да не бидат повисоки од 20% од вкупните средства за периодот 1986—1990 година.

Член 20

Со цел да се обезбеди реализација на заедничките интереси, цели и задачи на политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта и придонесе за благовремено решавање на кредитните барања кои имаат општествено-економска оправданост и ги исполнуваат условите за кредитирање според постојните преписи, Управниот одбор на Фондот формира Комисија за иницирање и следење на развојни програми.

Со одлука на Управниот одбор на Фондот поблиску ќе се определат задачите, надлежностите и начинот на работењето на Комисијата.

Во работата на Комисијата учествуваат и претставници кој ќе ги одредува Стопанската комора на Македонија и банката кај која ќе се водат средствата на Републичкиот фонд.

Член 21

Учесниците се договорија за развојните програми кои ќе се остваруваат преку основните банки во системот на Стопанска банка — здружена банка Скопје,

Љубљанска банка — основна банка Скопје, Југобанка — основна банка Скопје и Земјоделска банка — основна банка Скопје да се користат средства од Републичкиот фонд до висина на учеството предвидено со член 27, 28 и 29 од овој договор.

Учеството од средствата на Републичкиот фонд предвидено во првиот став од овој член во висина утврдена со член 27, 28 и 29 од Договорот, овластената банка ќе го пренесува на основните банки според динамиката на реализација на одделните програми.

Со посебен договор помеѓу Републичкиот фонд и банките учесници на овој договор поблиску ќе се уредат условите, начинот и постапката во одобрувањето и користењето на кредитите од средствата на Републичкиот фонд.

Член 22

Средствата од член 10 ќе се обезбедуваат на организации на здружен труд како учество во заокружувањето на финансиските конструкции на зафатите.

Одлуките за одобрување ќе ги донесуваат банките — учесници на овој договор преку кој ќе се реализираат одделните зафати.

Член 23

Учесниците се договорија дека организациите на здружен труд на кој ќе им се обезбеди средства од Републичкиот фонд, а по претходни одлуки за одобрување на зафати од основните банки, соразмерно ќе користат и средства од Фондот на федерацијата во висина на учеството утврдено со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 24

Банките учесници на овој договор меѓусебно се информираат за реализација на поднесените кредитни барања од стопански недоволно развиените краишта.

Во рок од 60 дена банките се должни да се произнесат по барањето за кредит од како истото ќе биде комплетно и изработено според важечките прописи, односно да го вратат со образложение за причините за одбивањето.

Член 25

Учесниците се договорија со диференцирано учество од средствата на Републичкиот фонд, во зависност од нивото на стопанската развиеност да се потпомагаат зафатите во стопански недоволно развиените краишта.

За утврдување на степенот на стопанската развиеност на недоволно развиените општини се земаат следните показатели:

- општествен производ на вкупното стопанство по жител двогодишен просек;
- основни средства во функција по жител¹⁾;
- број на вработените во општествениот сектор на 100 жители; и
- средства за репродукција (амортизација и деловни фондови) по жител;

Показателите од претходниот став се утврдуваат според податоците од Републичкиот завод за статистика и Службата на општественото книговодство во СР Македонија.

Член 26

Според показателите од претходниот член се утврдуваат следните групи на општини:

- како најмалку развиена се издвојува општината Македонски Брод, чие ниво на стопанска развиеност е под 40% од просекот во Републиката;
- во втората група се општините: Винаца, Гостивар, Дебар и Демир Хисар, чие ниво на стопанска развиеност е од 40% до 55% во однос на просекот во Републиката;
- во третата група се општините: Кичево, Крива Паланка, Крушево, Струга и Тетово, чие ниво на

¹⁾ Без вредноста на хидро и термо централите и објектите во железничкиот сообраќај.

стопанска развиеност е од 55% до 70% во однос на просекот во Републиката;

— во четвртата група се општините: Берово, Кратово, Радовиш и Ресен, чие ниво на стопанска развиеност е над 70% во однос на просекот во Републиката.

Член 27

Инвестиционите зафати во одделните групи од претходниот член со средствата од Републичкиот фонд ќе се потпомагаат диференцирано и тоа:

— до 45% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општината Македонски Брод;

— до 35% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општините: Винаца, Гостивар, Дебар и Демир Хисар;

— до 30% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општините: Кичево, Крива Паланка, Крушево, Струга и Тетово;

— до 20% од пресметковната вредност за вложувањата на подрачјето на општините: Берово, Кратово, Радовиш и Ресен.

Член 28

За да се поттикнува интересот на организациите на здружен труд од другите краишта на Републиката и вон неа да остваруваат развојни програми во стопански недоволно развиените краишта како и да се забрза процесот на дисперзија вон центрите на општините од недоволно развиените краишта, а особено во пограничните населби, учеството од претходниот член за овие зафати ќе може да се зголеми до 35%.

Член 29

За вложувањата во развојот на говедарството и овчарството, за набавка на земјоделска механизација за преведување на неискористени земјоделски површини под култура и за развој на пчеларството, учеството од средствата на Републичкиот фонд во сите стопански недоволно развиени општини ќе изнесува до 45% од пресметковната вредност, а за вложувањата во општината Македонски Брод и до 55%.

Задачи и активности на учесниците на Општествениот договор

Член 30

Во остварувањето на задачите и спроведувањето на одредбите на овој Општествен договор учесниците меѓусебно се договорија во рамки на своите права и должности особено да ги спроведуваат следните активности:

Извршен совет на Собранието на СР Македонија

1. ја следи реализацијата и се грижи за спроведувањето на политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта;

2. презема мерки и акции а по потреба донесува акти и предлага решенија за обезбедување на поповолни услови за побрз стопански развој на недоволно развиените краишта и за реализација на другите развојни програми кои се остваруваат на ниво на Републиката преку органи, самоуправните интересни заедници, советите и др.;

3. се залага за обезбедување приоритет на инвестиционите иницијативи во стопански недоволно развиените краишта кои се вклопуваат во развојните концепции на одделните стопански групации, а во соработка со извршните совети и стопанските комори на републиките и покраините ќе се прижи и за реализација на програмите што ќе се остваруваат преку здружените средства од Фондот на федерацијата да се реализираат во овие краишта, во рамки на одредбите од Општествениот план на СР Македонија за периодот 1986 до 1990 година;

4. во соработка со другите учесници од овој Договор ја координира изработката на заеднички развојни програми што би се реализирале во стопански недоволно развиените краишта;

5. во договор со републичките самоуправни интересни заедници од општествени дејности покренува иницијатива за ослободување од плаќање на средства (придонеси) од доходот за заеднички потреби оовен за здравствена заштита и пензиско осигурување, за зголемениот број на вработени лица во нови објекти за време до три години, кога како инвеститори се јавуваат организациите на здружен труд од други подрачја на Републиката и земјата.

Стопанска комора на Македонија

1. при следењето на стопанските движења во Републиката во целина, посебно внимание му посветува на остварувањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта. Во оваа насока преку самоуправните органи и Координационото тело за спроведување на оваа политика донесува програми за инвестициони зафати што ќе се градат во овие краишта и презема непосредни активности и предлага мерки, за унапредување на доходното поврзување на организациите на здружен труд на поширокиот простор на Републиката;

2. во рамките на бдредбите што ќе се утврдуваат со Закон и др. одлуки ќе презема мерки и активности за да обезбеди најмалку една третина од средствата на Фондот на федерацијата што ќе се остваруваат преку здружување на трудот и средствата да се насочат за развојни програми во стопански недоволно развиените краишта (Дел трети, глава X т. 2 (4) од Општествениот план);

3. го следи и го поттикнува деловното поврзување на стопанството и ја координира работата во врска со реализацијата на развојните иницијативи на покрупните организации на здружен труд од Републиката и вон неа што ќе се остваруваат во стопански недоволно развиените краишта. Во поврзувањето на здружениот труд за усогласен развој на Републиката ќе организира контакти, разговори и состаноци и ќе нуди други облици на помош при решавањето на проблемите и при изготвувањето на заеднички развојни програми и проекти;

4. ја следи и ја потпомага реализацијата на усвоената политика за дисперзија на одделни преработувачки капацитети во внатрешноста на Републиката; и

5. во соработка со покрупните базични организации иницира активности за изработка на економско-техничка документација за одделни капацитети во стопански недоволно развиените краишта и друго.

Републичка конференција на ССРН на Македонија

1. во согласност со местото и улогата на Социјалистичкиот сојуз својата општествено-политичка активност ќе ја насочува кон доследно остварување на натамошниот порамномерен развој на Републиката со развој на сите нејзини делови и со побрз развој на стопански недоволно развиените краишта во однос на Републиката во целина;

2. го следи остварувањето на политиката на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, ја координира и усогласува општествено-политичката активност на организираниите социјалистички сили, го насочува нивното ангажирање на општината, покренува иницијативи и се залага за вклучувањето на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во помагањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во согласност со нивната улога и можности преку општествено договарање и самоуправно споразување;

3. општествено-политичката активност во општините ја насочува во интензивирање на поврзувањето и здружувањето на трудот и средствата, со цел рационално да се користат општествените средства и постојните можности, да се поттикнува мобилноста на средствата помеѓу одделните краишта и да се развива меѓуопштинската соработка заснована на целосно општествено вреднување на инвестициите;

4. се залага преку политичката активност на работните луѓе и граѓаните во сите облици на општествено и политичкото организирање во Социјалистичкиот сојуз, да се утврдуваат политички насоки за работа на делегациите и делегатите да се создаваат политички основи за договарање, одлучување и спроведување на утврдените ставови, да се даваат иницијативи, мислења и предлози на собранијата на општествено-политичките заедници и посебно преку општествено политичките ообори за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта;

5. ги следи, помага и ги насочува активностите за остварување на среднорочните планови на месните заедници и во таа смисла го поттикнува процесот на меѓусебното поврзување, соработка и договарање на ОЗТ, СИЗ-овите и месните заедници во развојот на земјоделието, малото стопанство и во изградбата и дисперзијата на преработувачките и другите капацитети;

6. покренува иницијативи за ангажирање на работните луѓе и граѓаните за решавање на заедничките потреби на населението (изградба на објекти од општествениот стандард и инфраструктурата) преку здружување на средства по пат на самопридонеси и со издвојување на дел од доходот од работниците во основните и другите организации на здружениот труд; и

7. со ангажирање на средствата за јавно информирање ќе обезбеди известување на работните луѓе и граѓаните за прашањата свързани со остварувањето на политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта.

Сојуз на синдикатите на Македонија

1. во општествено-политичката активност за остварување на политиката на општествено-економски и социјален развој на Републиката посебно внимание ќе му обрнува на остварувањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта. За таа цел ќе презема иницијативи и ќе учествува во склучувањето на самоуправните спогодби и општествените договори за насочување на средствата во овие краишта, за поголемо користење на природните и човечките ресурси преку поврзување и здружување на трудот и средствата со организациите на здружен труд од поразвиените краишта во Републиката и земјата;

2. во остварувањето на политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта ќе се ангажира за поголема меѓусебна поврзаност на организациите на здружен труд во повеќе општини и за обезбедување на поголема взаемност и солидарност во издвојувањето и користењето на средствата за задоволување на заедничките и општите потреби; и

3. постојано ќе го следи остварувањето на централната политика за побрз развој на недоволно развиените краишта, ќе ги анализира можностите и ќе презема мерки за ангажирање на организациите и членството на овие краишта за нивно мобилизирање за побрз развој на нивно успешно вклучување во општите токови.

Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија

1. преку доброволното младинско работно ангажирање ќе ја потпомага изградбата на инфраструктурни и други објекти и во таа насока ќе соработува со другите носители на активноста за побрз стопански и социјален развој на стопански недоволно развиените краишта; и

2. активноста на основните и општинските организации ќе ја насочува на конкретни акции и иницијативи, во согласност со развојните програми во секоја средина.

Задружен сојуз на Македонија

1. Ке му посвети посебно внимание и Ке дава помош во организирањето и унапредувањето на организациите на здружениот труд на земјоделството во стопански недоволно развиените краишта преку земјоделски задруги, ООЗТ на кооперанти и други форми на здружување во кои индивидуалните земјоделци то здружуваат својот труд и средства меѓусебно и со трудот и средствата на општествените организации од агроиндустрискиот комплекс;

2. Ке соработува со членките Ке го помага унапредувањето на дејностите во развојот на сточарството, градинарството и другите дејности во земјоделството, како и развојот на домашните ракотворби, селскиот туризам, услужното занаетчиство и отворането на помали индустриски капацитети за преработка на земјоделски производи што Ке придонесат за повисока доходливост и вработеност во стопански недоволно развиените општини; и

3. Ке соработува со соодветни органи и организации во подготвувањето доносувањето и спроведувањето на мерки кои го поттикнуваат и помагаат побрзот напредок на индивидуалното земјоделство во недоволно развиените општини и Ке придонесат за негово поврзување со општествениот сектор на земјоделството како во стопански недоволно развиените општини така и на поширокиот простор на Републиката.

Републички фонд за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените краишта

1. ја анализира состојбата и предлага мерки за реализација на политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта утврдена со Општествениот план и другите програми на Републиката;

2. се прижи за проширување на формите на помагање на развојот на недоволно развиените краишта;

3. соработува со органите и организациите кои работат на проблемите од интерес за развој на овие краишта и дава помош и поддршка на зафатите кои преку здружување и други форми ја прошируваат стопанската активност во овие краишта;

4. при одобрувањето на кредитите за поддршка на инвестициони вложувања во стопанството и за изготвување на програми и проекти води грижа за порамномерно користење на средствата на целото недоволно развиено подрачје и за побрз развој на помалку развиените краишта;

5. со дел од неповратните средства ја помага изградбата на стопанската инфраструктура (довод на електрична енергија, обезбедување вода, пристапни патишта и др.) за новите објекти за кои таа претставува услов за нивната изградба, за друга стопанска инфраструктура, како и за проширување на материјалната основа на трудот во општествените дејности;

6. води грижа за навремено искористување на одобрените средства за учество во инвестициите во стопанството и за финансирање на инфраструктурни зафати.

Заедница на општините и градовите на Македонија

1. Ке се грижи општините и градот Скопје во своите планови да утврдуваат мерки и преземаат активности за поттикнување на соработката помеѓу организациите на здружен труд од материјалното производство и општествените дејности од поразвиените општини со организации на здружен труд од стопански недоволно развиените краишта;

2. преку органи и телата на Собранието Заедницата Ке иницира во општините да се изготвуваат развојни програми за зафати што покрупните организации на здружен труд Ке ги подигаат во стопански недоволно развиените краишта.

Совет за истражувачки работи во рударството

1. Ке настојува преку програмата за рударски истражувања да обезбеди повисок степен на истраженост на рудните резерви и други ресурси што Ке бидат во функција на вкупниот стопански развој на Републиката, и

2. во реализација на Програмата за рударски истражувања во периодот 1986—1990 година Ке настојува да се обезбедат за 30% поповолни услови во конструкцијата на финансирањето кога истражувањата се остваруваат во стопански недоволно развиените краишта.

Републичка самоуправна интересна заедница за патишта

1. Ке ја потпомага побрзата модернизација и изградба на патишта од IV ред особено во подрачјата кои поврзуваат поголем број на селски населби и каде во поголема мера е изразена недоволната поврзаност. Во оваа насока Ке предложи во заедницата со општините посебна програма во која Ке се утврдат патните правци и должината на патиштата што Ке се изградат односно модернизираат во периодот 1986—1990 година и

2. во реализацијата на овој програма Ке се настојува да се обезбеди за 30% поповолни услови во конструкцијата на финансирањето.

Собранија на општините од недоволно развиените краишта

1. иницираат отворање на нови капацитети и учествуваат во обезбедувањето на материјалните и други услови за нивна реализација;

2. се прижат за унапредување на социјалистичките самоуправни односи во организациите на здружениот труд и го поттикнуваат развојот на производствените сили преку кредитите и даночните мерки на општината во услови на единствениот пазар;

3. ја развиваат и унапредуваат меѓуопштинската соработка во областа на стопанството, се прижат и ги поттикнуваат заедничките вложувања во стопанските дејности кои се од интерес на повеќе организации во општината и на пошироката територија;

4. со цел да ги поттикнуваат вложувањата на организациите на здружениот труд од другите подрачја досега поразвиените општини;

— со посебни одлуки да вршат ослободување односно намалување најмалку за 50% од вредностите на давачките и таксите за комунално уредување на градежното земјиште;

— обезбедување градежно земјиште во потребен кадар и за иден развој;

— Ке даваат приоритет во отстапувањето за користење на постојните објекти кои можат со адаптација да се користат за стопански цели и

— во доглед со основните и општинските самоуправни интересни заедници од општествените дејности и во соработка со Републичките самоуправни интересни заедници Ке ги ослободат организациите на здружениот труд од обврските за издвојување на средства од доходот и личните доходи за заеднички потреби, освен за здравствена заштита и пензиско осигурување, за зголемениот број на вработените лица во нови објекти за време од 3 години кога како инвеститори се јавуваат организациите на здружениот труд од другите подрачја на Републиката и земјата.

Банките и другите заемодатели

1. стопанската банка — здружена банка Скопје, — при одобрувањето на инвестиционите кредити што Ке се остваруваат со ангажирање на средства од Фондот на федерацијата и Меѓународната банка за обновување и развој по основа на кредитните линии за развој на индустријата и земјоделството Ке обезбеди да се реализираат средствата во висина на процентите

утврдени со Општествениот план за периодот од 1986 до 1990 година. При тоа ќе води сметка за избор на објекти со кои ќе се постигнат најповолни и рационални економски ефекти;

2. банките учесници во Договорот врз основа на единствени критериуми и мерки, а во согласност со местото во самоуправниот систем и водејќи сметка за основните начела на работењето на банките ќе го забрзуваат самоуправниот здружување на трудот и одредбата, и при тоа:

— ќе соработуваат со носителите на развојните програми и проекти во извршување на финансиски конструкции за ангажирање на домашни и странски средства и ќе даваат иницијативи за производна соработка и заеднички вложувања меѓу организациите на здружениот труд од стопански недоволно развиените краишта и другите подрачја во Републиката и во нив;

— ќе склучуваат банковно-кредитни аранжмани со домашни и странски банки за заедничко кредитирање на инвестициите во стопански недоволно развиените краишта;

3. водат грижа за рационално користење на средствата од Републичкиот фонд при што потрошокот на истите ќе се врши во сразмера со делот на средствата што ќе се користат од другите извори според конструкцијата на кредитирањето;

4. ја следи реализацијата на инвестиционите фати и заедно со развојните служби и самоуправниите органи на инвеститорите преземаат мерки за благовремено завршување и активирање на објектите; и

5. водат сметка за обезбедување на средствата кои можат да се одобруваат со поповолни услови (каматна стапка и рок на отплата) и ќе пресметуваат провизија по поволни услови при давањето на гаранции за странски комерцијални и други кредити.

Преодни и завршни одредби

Член 31

Управниот одбор на Републичкиот фонд ќе се прижи за остварување на одредбите од овој договор и за таа цел во смисла на член 6 од Законот за Републичкиот фонд („Службен весник на СР Македонија“ бр. 48/74) ќе предлага и презема мерки за навремено ефикасно и целосно остварување на политиката и односите утврдени со Договорот од страна на неговите учесници.

Републичкиот фонд во соработка со другите учесници во овој договор најмалку еднаш годишно ќе го известуваат Собранието на СР Македонија за преземените мерки и за реализација на политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта.

Член 32

За реализација на Програмата за дисперзирани стоковни куќи преку покривните организации од развиените општини во Републикава ќе се обезбеди и поддршка на програмата за изградба на стоковна куќа во општината Демир Хисар.

Член 33

Кон овој договор можат да пристапат и други самоуправни организации и заедници.

Член 34

Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потпишаници на Договорот

Извршен совет на Собранието на СР Македонија, Сојуз на синдикатите на Македонија, Стопанска комора на Македонија, Републички фонд за кред. развојот на стоп. нед. раз. подрачја, Совет за испражувачки работи во рударството, Републичка конференција на ССРМ, РК на Сојузот на социјал. младина на Македонија, Здружен сојуз на Македонија,

Заедница на општините и градовите на Македонија, Републ. самоупр. интересна заедница за патишта, Собранието на општина Берово, Собранието на општина Винаца, Собранието на општина Дебар, Собранието на општина Кичево, Собранието на општина Крива Паланка, Собранието на општина Радовиш, Собранието на општина Струга, Стопанска банка — Здружена банка, Скопје, Стопанска банка — Основна банка, Битола, Собранието на општина Брод Македонски, Собранието на општина Гостивар, Собранието на општина Демир Хисар, Собранието на општина Кратово, Собранието на општина Крушево, Собранието на општина Ресен, Собранието на општина Тетово, Стопанска банка — Основна банка, Берово, Стопанска банка — Основна банка, Винаца, Стопанска банка — Основна банка, Гевгелија, Стопанска банка — Основна банка, Дебар, Стопанска банка — Основна банка, Кавадарци, Стопанска банка — Основна банка, Кочани, Стопанска банка — Основна банка, Куманово, Стопанска банка — Основна банка, Охрид, Стопанска банка — Основна банка, Пробиштип, Стопанска банка — Основна банка, Ресен, Стопанска банка — Основна банка, Скопје, Стопанска банка — Основна банка, Гостивар, Стопанска банка — Основна банка, Делчево, Стопанска банка — Основна банка, Кичево, Стопанска банка — Основна банка, Крушево, Стопанска банка — Основна банка, Неготино, Стопанска банка — Основна банка, Прилеп, Стопанска банка — Основна банка, Радовиш, Стопанска банка — Основна банка, Свети Николе, Стопанска банка — Основна банка, Струга, Стопанска банка — Основна банка, Струмица, Стопанска банка — Основна банка, Титов Велес, Југобанка — Основна банка, Скопје, Стопанска банка — Основна банка, Тетово, Стопанска банка — Основна банка, Штип, Југобанка — Основна банка, Скопје, Земајленска банка — Основна банка, Скопје.

245.

Врз основа на член 16 од Законот за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и член 2 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година, Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 9 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Аконтацијата за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: задолжителен заем) за 1986 година се утврдува во износ од 3.185,7 мил. динари.

Член 2

Средствата од претходниот член на оваа одлука ќе се обезбедат со уплатување на задолжителниот заем од страна на организациите на здружен труд во Републиката по стапките утврдени со членот 4 од Законот за задолжителниот заем.

Издавањето на обврзници за уплатените средства според оваа одлука, како и пресметувањето на каматата и рокот за враќање ќе се вршат според одредбите на член 6 од Законот за задолжителниот засм.

Член 3

Средствата што ќе се остварат според оваа одлука претставуваат постојани средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) и ќе се употребат како учество на Републичкиот фонд во кредитирањето на инвестиционите зафати во стопанството на недоволно развиените краишта.

Член 4

Кредитните средства од претходниот член ќе им се одобруваат на организациите на здружен труд за инвестициони зафати во стопански недоволно развиените краишта според одредбите на Законот за задолжителен засм и условите и критериумите утврдени во Одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд што ќе се формираат на кредитна основа во периодот од 1986 до 1990 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-103/1
14 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Саве Гацовски, с. р.

246.

Врз основа на член 9 и 16 од Законот за Републичкиот фонд и Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1986 до 1990 година, Управниот одбор, на седницата одржана на 9 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАМКОВНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ШТО ЌЕ СЕ НАСОЧАТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО ВО НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Со средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) што ќе се употребат за учество во кредитирањето на инвестициите во стопанството на недоволно развиените краишта, ќе се подржуваат вложувањата што ќе даваат оптимални резултати во развојот и ќе обезбедат порамномерен развој на сите стопански недоволно развиени краишта.

Член 2

Со цел да се поттикне ангажирањето на здружениот труд во сите недоволно развиени општини и обезбеди порамномерно користење на средствата, се утврдуваат рамковни проценти на средствата по општини.

Висината на средствата по општини е утврдена врз диференцирана основа во зависност од нивото на стопанската развиеност и бројот на населението во одделните општини (инверзни индекси).

Член 3

За да се обезбеди порамномерен развој на сите општини и да се потпомогнат организациите на здружен труд од помалите и помалку развиени општини, како и општините во кои е произведена миграцијата на населението (според пописот на населението во 1981 година), ќе се води грижа за нив да се обезбеди повисоко ангажирање на средствата од Републичкиот фонд.

Врз овие определби ќе се настојува односот во користењето на средствата од Републичкиот фонд помеѓу најполемата и најмалата општина да не биде поголем од 1 : 3,75.

Член 4

Со примена на определбите и критериумите од член 2 и 3 од оваа одлука, се определуваат следните рамковни проценти по општини:

— во проценти

1. Берово	4,0,
2. Брод Македонски	7,0,
3. Винаца	5,5,
4. Постивар	12,0,
5. Дебар	7,0,
6. Демир Хисар	7,0,
7. Кичево	9,0,
8. Кратово	4,0,
9. Крива Паланка	7,5,
10. Крушево	5,0,
11. Радовиш	4,0,
12. Росен	4,0,
13. Струга	9,0,
14. Тетово	15,0,

Член 5

Рамковните проценти од претходниот член не претставуваат услов и обврска за користење на средства од поодделните општини, туку можност организациите на здружен труд да ги реализираат оправданите инвестициони зафати за кои ќе се обезбеди заокружување на кредитните конструкции.

Член 6

Процентите од член 4 од оваа одлука ќе се применат за периодот од 1986 до 1990 година. Износите на средствата во поодделни години можат да бидат различни и ќе зависат од ангажираноста на здружениот труд во реализацијата на кредитните иницијативи.

Член 7

Доколку има позначајни отстапувања во ангажирањето на средствата на Републичкиот фонд, овластената банка во соработка со Комисијата за следење на развојните програми во стопански недоволно развиените краишта ќе го известува Управниот одбор на Републичкиот фонд кој ќе утврди и други мерки за порамномерно насочување на средствата.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-107/1
16 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Саве Гацовски, с. р.

247.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Управниот одбор, на седницата одржана на 9 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) што ќе се формираат од делот на приходите на приходите на Народната банка на Македонија и од пренесени средства, во 1986 година ќе се употребат 600,0 мил. дин. за учество во создавањето на стопанска и друга инфраструктура и за адаптација на објекти за изградба на нови дисперзирани капацитети во центрите на општините, за проширување на материјалната основа на трудот на организациите на здружен труд во општествените дејности, за помагање на зафати од посебен интерес на општини што ќе се определат со оваа одлука.

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците неповратно.

Член 2

Со средствата од претходниот член ќе се потпомага уредувањето на градежно земјиште (изградба на пристапни сообраќајници, довод на електрична енергија, обезбедување на вода и довод на телефонски линии) во подигањето на стопански капацитети на локациите каде не се обезбедени потребните инфраструктурни услови и за адаптација на објекти за стопански цели кога се подигаат капацитети во центрите на општините.

Член 3

Корисници на средствата се организациите на здружениот труд кои остваруваат развојни програми според одредбите на член 2 од оваа одлука.

Непосредните корисници ќе ги утврдат собранијата на општините со посебни одлуки, а учеството на овие средства во пресметковните вредности може да изнесува до 60%, по исклучок на помалку развиените општини Македонски Брод, Демир Хисар и Крива Паланка, со понагласени миграциони движења на населението во кои учеството може да изнесува до 70%.

Член 4

За изградба и обезбедување на довод на вода во општините Кратово, Дебар и Крушево каде овој проблем е поизразен и бара поширока општествена поддршка, на собранието на општината Кратово му се обезбедува 125,0 мил. динари, на општината Дебар 65,0 мил. динари и на општината Крушево 10,0 мил. динари. Овие средства ќе се употребат за набавка на опрема (цевоводи и пумпни станици), а како учество во одлуките со кои се заокружуваат кредитните конструкции во овие зафати.

Член 5

Со средствата на Републичкиот фонд во висина од 400,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвестиционите зафати за изградба на училишен простор за основно образование, модернизација и реконструкција на патишта од IV ред, електрификација на селски населби, изградба на водоводи, изградба на амбулантно-поликлинички објекти и за ПТТ врски во селските населби.

Собранијата на општините Тетово и Винаца во своите одлуки можат дел од средствата на член 10 да ги употребат и за набавка на опрема за водоводи во Тетово и Винаца.

Член 6

Средствата од претходниот член ќе можат да се користат како учество во висина до 60% од вредноста на инфраструктурните зафати во сите недоволно развиени општини.

По исклучок, за вложувањата во општините Македонски Брод, Демир Хисар и Крива Паланка и во пограничните населби учеството на Републичкиот фонд може да изнесува до 70%.

Член 7

Корисници на средствата од член 5 од оваа одлука се организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, собранијата на општините и другите правни лица преку кои се реализираат инфраструктурните зафати.

Член 8

Со цел посебно да се потпомогне изградбата на инфраструктурата во помалите, помалку развиените општини Македонски Брод, Демир Хисар и Крива Паланка, кои имаат понагласени миграциони движења на населението, посебно им се обезбедуваат по 12,0 мил. динари.

Користењето на овие средства ќе се врши според програмите на собранијата на општините во кои ќе се утврди и делот на учеството на месното население, општините и други.

Учеството на средствата на Републичкиот фонд за овие намени може да изнесува до 70% од вредноста на програмите.

Член 9

Распределбата на другите средства од членот 5 од оваа одлука по општини се врши диференцирано, а во зависност од достигнатиот степен на стопанска развиеност на општината и бројот на населението.

Со цел да се обезбеди повисока солидарност на овие краишта половина од средствата од член 1 од оваа одлука се распределуваат подеднакво на сите општини.

Член 10

Со примена на одредбите од член 4 и 5 како и критериумите од претходниот член, средства по општини се распределени во следните износи:

— во мил. динари

Вкупно:	600,0
Берово	20,0
Брод Македонски	30,0
Винаца	26,0
Гостивар	54,0
Дебар	70,0
Демир Хисар	30,0
Кичево	40,0
Кратово	125,0
Крива Паланка	35,0
Крушево	30,0
Радовиш	20,0
Ресен	20,0
Струга	40,0
Тетово	60,0

Член 11

Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници во согласност со намените утврдени со оваа одлука.

Член 12

За поврзување на определени ридско-планински и погранични населби во стопански недоволно развиените краишта со ПТТ врски ќе се употребат 10,0 мил. динари, како учество на Републичкиот фонд во остварувањето на заедничка програма што ќе се ут-

врди со самоуправни опогодба помеѓу РО ПТТ сообраќај — Скопје, Републички фонд, Стопанска банка — здружена банка — Скопје и собранијата на општините што ќе бидат утврдени во Програмата.

Овие средства ќе можат да се користат како учество најмногу во висина до 25% од пресметковната вредност.

Член 13

На Републичката заедница за вработување со договор ќе и се обезбедат 10,0 мил. динари како дополнителни средства во стручното оспособување или преквалификација заради вработување на невработените лица од недоволно развиените краишта.

Публичките услови за користење на овие средства ќе се утврдат во Договорот за условите и постапката во користењето на овие средства.

Член 14

За изготвување на студии за можен развој на помалку развиените општини се обезбедуваат 10,0 мил. динари.

Договорот за употреба на средствата од претходниот етап ќе биде поднесен на потврдување пред Управниот одбор на Фондот.

Член 15

Користењето на средствата од Републичкиот фонд според оваа одлука ќе се врши преку основните банки на Стопанска банка — Скопје каде се остваруваат редовните буџетски средства на општините.

Овластејната Стопанска банка — Здружена банка — Скопје преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе се прижи за наменска употреба на средствата и за тоа ќе го известува Републичкиот фонд.

Ако средствата се користат ненаменски или не се обезбедува учеството од другите извори, Стопанска банка — Здружена банка Скопје ќе го известат Републичкиот фонд за преземање на соодветни мерки.

Член 16

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-108/1
16 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на фондот,
Саве Гацовски, с. р.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, по предлог на Лилјана Перинска Петреска, е покрената постапка за амортизација на чекови издадени од Стопанска банка Основна банка — Скопје, по тековна сметка бр. 40100-620-16-36210-77 и тоа чекови бр. 533313, 533314, 533315, 533316 и 533320.

Чековите се украдени, па се моли секој оној кој знае каде се наоѓаат овие чекови или кој знае за пречки за водење на постапка за амортизација да се јави во судот лично или да го известат писмено во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно, постапката за амортизација на чековите ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 82/86. (84)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ислам Мехмед од Скопје против тужената Рамиза Шеховиќ, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2000 динари.

Се повикува тужената Рамиза Шеховиќ да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, истата ќе биде застапувана од привремен старател во омисла на одредбите од Законот за процесната постапка.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 493/86. (83)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за издршка на деца по тужбата на тужителите Миле и Николче Гаврилови, застапувани од законскиот застапник Ѓорѓи Гаврилов од Радовиш, против тужената Зорка Гаврилова од Радовиш, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужената Зорка Гаврилова да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде поставен за привремен застапник Јован Димитриев, дипломиран правник од Радовиш, кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот, согласно член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 734/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред општинскиот суд во Тетово е заведен предмет за развод на брак по тужбата на Садик Шукрије од Шемшево, против Садик Меваип од Шемшево.

Се повикува тужениот Садик Меваип од село Шемшево, а сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена да достави неговата адреса, да се јави во судот или постави свој полномошник кој ќе го застапува пред судот во овој спор. Доколку во рок од 30 дена тоа не го стори, овој суд ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 905/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Пеце Стојаноски од Битола, застапуван од полномошникот Костандина Мишеска од Битола, ул. „Стејко Георгиев“ бр. 41-а, за прогласување на исчезнатиот Благој Стојаноски од Битола, за умрен.

Се повикува лицето Благој Стојаноски од Битола, како и секој кој знае за неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд во Битола во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, ако не се јави никој, ќе се утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 97/86.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Стоцарската земјоделска задруга „Пештера“, Ц. О. — с. Киселица.

Основни дејности:

— планирање, организирање и унапредување на сопственото земјоделско производство, како и производството на здружените земјоделци и индивидуалните производители, стапувајќи со нив во кооперативни односи;

— набавка и продажба на репроматеријали и земјоделски машини и орудија за потребите на задругата, здружените земјоделци и кооперанти и на сите видови индустриска стока за широка потрошувачка;

— земање земја во закуп и купување на земја за организирање на земјоделско производство на овие површини;

— преземање на земја од здружените земјоделци (стари и неспособни за работа) со постојан месечен надоместок;

— здружување на механизација на здружените земјоделци со цел остварување на програмирано користење на машините и планско производство;

— откуп и промет на сите видови земјоделски и сточарски производи, жива стока и шумски плодови;

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи;

— откуп, преработка и пласман на техничко и огревно дрво и прадежни материјали;

— изработка, откуп и пласман на домашни ракотворби;

— штедно-кредитно работење;

— организирање и пружање на угостителски и хотелски услуги, селски туризам, продавници и друго;

— организирање на други земјоделски дејности за подобрување на условите за живот и работа во населените места каде што делува задругата.

Задругата има неограничени овластувања во правниот промет со трети лица, а Фиданчо Стојчевски в.д. директор на задругата има неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (145)

Окружниот стопански суд во Штип, на регистарска вложка бр. 1-6-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Ученички дом „Браќа Миладиновци“ — Штип, со следните податоци: Му престанува правото на потпишување на досегашниот директор на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“, П. О. — Штип Кралеви Симеон, а за директор е именуван Костадиновски Стојан, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (147)

КОНКУРСИ

Собранието на Земјоделската задруга „Младост“, с. Пчиња, — Кумачово

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за именување на индивидуален работоводен орган — директор

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

1. да има завршено виша и висока стручна подготовка (сточарски смер);
2. да има работно искуство до 3 години;
3. да не е под истрага и да не е осудуван за кривични дела по член 511 од Законот за здружениот труд.

Со пријавата — молбата да се достават следните документи:

- диплома за завршено образование,
- уверение дека не е осудуван и дека не се наоѓа под истрага,
- доказ за работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 30 дена по истекот на конкурсот.

Документите да се достават до конкурсната комисија.

Неблаговремено поднесените и некомплетирани пријави нема да се земат во разгледување. (267)

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), ООЗТ Институт при РО Медицински факултет

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за подобност на изведувач заради отстапување работи за изградба на инвестиционен објект

I

1. Предмет на конкурсот е утврдување на подобност на изведувачки организации на здружен труд за отстапување на изведба на сите прадежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на објектот — Доградба на институтите Физиологија и Фармакологија — Скопје.

2. Место на изведување на објектот е Скопје, во кругот на УЦМН.

3. Почеток на изведба на објектот е месец јули 1986 година

4. Ориентациона површина на објектот е 1020,00 m².

5. Рок за изведување на работите е 3 (три) календарски месеци од денот на воведувањето на изведувачот во работа.

6. Рок за поднесување на понудите за подобност е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на конкурсот.

II

1. Заинтересираните работни организации кои сметаат дека успешно ќе ги изведат опомнатите работи треба да поднесат писмена пријава за учество на конкурсот.

2. Пријавата на конкурсот треба да содржи:

— полн назив на работната организација, точна адреса и основна дејност;

— препис од регистрацијата од Стопанскиот суд;

— доказ за финансиската состојба овсерен од СОК;

— образец, биланс за успехот во 1985 година и првите три месеци во 1986 година;

— податоци за стручни кадри и механизација кои ќе бидат ангажирани при изградбата на објектот;

— гарантен рок и начини на гарантирање;

— други податоци за кои изведувачот смета дека ќе влијаат на Комисијата за избор на подобност.

III

Пријавите кои нема да ги содржат податоците од конкурсот и кои не се благовремено поднесени нема да се земат во разгледување.

IV

По разгледувањето на податоците од поднесените пријави од страна на понудувачите, инвеститорот ќе достави дефинитивна листа на понудувачи кои ќе ги оцени за подобни и ќе ги извести понудувачите за изборот во рок од 10 дена.

V

Понудите да се достават на адреса: ООЗТ Институт, РО Медицински факултет, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, Скопје. (Телефони: 236-756 226-033/18, 226-354/18) (266)

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување на ископ на инвестициона раскривка за изградба на површинскиот коп „Суводол“ — II фаза

I. Предмет на понудата е ископ, утовар, транспорт и одлагање со планирање на депонија, на трета категорија земја, до 10 м длабочина.

1. Вкупната количина на инвестиционата раскривка за 1986 година изнесува 4.459.000 m³ цм.

II. Услови

Ископот на инвестиционата раскривка ќе се отпани на поволен и подобен понудувач.

III. Место

Ископот ќе се врши на површинскиот коп „Суводол“, Суводол — Битола.

IV. Цена

Понудата треба да содржи единична цена по m³ цм., за следниве транспортни растојанија:

— на растојание	до 500 м'
— на растојание	од 501 м' — 750 м'
— на растојание	од 751 м' — 1000 м'
— на растојание	од 1001 м' — 2000 м'
— на растојание	од 2001 м' — 2500 м'
— на растојание	од 2501 м' — 3000 м'
— на растојание	од 3001 м' — 3500 м'
— на растојание	од 3501 м' — 4000 м'
— на растојание	од 4001 м' — 4500 м'
— на растојание	од 4501 м' — 5000 м'
— на растојание	од 5001 м' — 5500 м'

V. Рокови

Рокот за завршување на овој обем на работа е 31 XII. 1986 година.

Рокот за поднесување на пријави за подобност и понуда е 20 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата за подобност треба да содржи:

- назив и почна адреса;
- доказ за регистрација;
- референтна листа за изведени исти или слични објекти;

— извод од завршна сметка за 1985 год. и периодична пресметка за претходниот пресметковен период;

— расположливи капацитети на работна снага и механизација, како и месечна динамика на ископ;

— можност и услови за кредитирање;

— начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи;

— изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот во техничката документација за ископ на инвестиционата раскривка — II фаза.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот или до Комисијата во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“ и со назнака на огласот.

Отворањето на понудите ќе се изврши комисијски петтиот ден од истекот на конкурсот, во просторите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобените понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 10 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач. (247)

СОДРЖИНА

Страна

358. Одлука за составот и именувањето претседател и членови на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ — — — — — 577
359. Одлука за помилување на осудени лица — — — — — 577
360. Одлука за доделување на оредства на Прадежната занаетчиска работна организација „Дримкол“ — Вевчани — Струшко — — — — — 577
361. Решение за цените на обрасците што се употребуваат во органите на управата надлежни за внатрешни работи — — — — — 578
362. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 77/85 од 27 март 1986 година — — — — — 578
363. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 218/85 од 9 април 1986 година — — — — — 579

Општествени договори и самоуправни спогодби

242. Општествен договор за престанок на важењето на Општествениот договор за вистината на средствата за одделни издатоци што можат да се надоместуваат од вкупниот приход односно приходот — — — — — 580

Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта

243. Општествен договор за позабрзан развој на определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 580

Преглед на населените места и населените места — рурални центри на кои може да се применуваат мерките утврдени со Општествениот договор за позабрзан развој на определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 585

244. Општествен договор за поттикнување и остварување на побрз развој на стопански недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 589

245. Одлука за утврдување на аконтацијата за задолжителниот заем на стопанството на СР Македонија за 1986 година — — — — — 595

246. Одлука за определување рамковни оредства на Републичкиот фонд што ќе се насочат за кредитирање на стопанството во недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година — — — — — 596

247. Одлука за користење на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој во 1986 година — — — — — 597